



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словеначки и на македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Среда, 10 јануари 1968

БЕЛГРАД

БРОЈ 1

ГОД. XXIV

Цена на овој број е 1,50 динари — Аконтацијата на претплата за 1968 година изнесува 60.— дин. — Редакција: Улица Јована Ристића бр. 1. Пошт. факс 226 — телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732, Продајна служба 51-671.

1.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КНИГОВОДСТВОТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за измена и дополние на Законот за книговодството на стопанските организации, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 година.

П.Р. бр. 614

28 декември 1967 година

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КНИГОВОДСТВОТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Законот за книговодството на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65 и 29/66) во членот 33а во ставот 3 по зборовите: „на фондот за заедничка потрошувачка“ се додаваат зборовите: „освен средствата издвоени во тој фонд според членот 1 став 1 од Законот за издвојување средства за станбена изградба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65 и 56/65)“.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на ставот 3 од овој член, средствата издвоени во текот на годината за станбена изградба според Законот за издвојување средства за станбена изградба, стопанската организација може привремено да ги користи за целите од тој став, со тоа што вака користените средства е должна да му ги врати на фондот за заедничка потрошувачка до донесувањето на завршната сметка за таа година.“

Во досегашниот став 4, кој станува став 5, точката 3 се менува и гласи:

„3) паричните средства на фондот за заедничка потрошувачка, освен средствата издвоени во тој фонд според Законот за издвојување средства за станбена изградба;“.

Досегашниот став 5 станува став 6.

Член 2

Во членот 33б став 1 по точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:

„4) надоместоците на личниот доход според прописите за здравствено осигурување што ги исплатува работната организација на товар на своите средства — до височината на минималните лични доходи, а надоместоците што се исплатуваат на товар на фондот на здравственото осигурување — во износот што припаѓа според важечките прописи;“.

Досегашните точ. 4 до 8 стануваат точ. 5 до 9.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

2.

Врз основа на членот 55 од Законот за измени и дополненија на Законот за станбените задруги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина на својата седница од 9 ноември 1967 година, го утврди долу изложениот пречистен текст на Основниот закон за станбените задруги.

Пречистениот текст на Основниот закон за станбените задруги го опфаќа Законот за станбените задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/59) и неговите измени и дополненија објавени во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/59 и 16/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65, со исправката објавена во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/59, во кои е означено времето на влегувањето во сила на тој закон и на неговите измени и дополненија.

АС бр. 328

9 ноември 1967 година

Белград

Претседател
на Законодавно-правната комисија
на Сојузната скупштина,
др Леон Гершковиќ, с. р.

ОСНОВЕН ЗАКОН

ЗА СТАНБЕНИТЕ ЗАДРУГИ

(Пречистен текст)

Глава I

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Станбена задруга е стопанска организација во која граѓаните се здружуваат за со помош од општествената заедница да подигнат згради и се здобијат со станови за свои потреби.

Општествената заедница ги помага станбените задруги давајќи им кредити од средствата наменети за станбена изградба, како и посебни олесненија определени со закон.

Член 2

Станбените задруги ги остваруваат своите цели:

— со собирање средства од своите членови за изградба на станбени згради односно за купување

станови и станбени згради од претпријатија и од други организации овластени за станбена изградба, според принципот на заемност и штедење;

— со организирање станбена изградба (инвестициски работи);

— со основање претпријатија и дуќани за вршење дејности во врска со станбената изградба, како и сервиси за одржување на станбените згради подигнати со средства на задругата.

Член 3

Станбената задруга мора да има свој статут.

Со статутот на задругата се утврдуваат: правата и обврските на членовите на задругата, формирањето и одговорноста на органите на задругата, заемните права и обврски на станбената задруга и претпријатието, дуќанот или самостојниот погон што го основа таа, како и предметот и начинот на работењето на сервисите.

Член 4

Станбената задруга мора да има јавно објавен план на станбената изградба.

Планот на станбената изградба на задругата мора да биде во согласност со прописите за станбената изградба.

Член 5

Одделен граѓанин може да биде член на една или две станбени задруги, без оглед на местото на своето живеење.

Член 6

Правата и должностите на членовите на станбената задруга се определуваат со закон, со статутот на задругата и со договорот што членот на задругата го склучува со задругата.

Член 7

Станбената зграда што ќе ја изгради станбена задруга е во општествена сопственост, освен оние семејни станбени згради што ги пренесла задругата во сопственост на граѓани.

Со становите во зграда во општествена сопственост што ги подигнала задругата, располага задругата.

Задругата може врз основа на своето право за располагање да им ги продава становите на граѓани и општествени правни лица.

Член 8

Граѓанин како член на станбена задруга врз основа на договорот со задругата се здобива со правото на сопственост на стан (етажна сопственост) или на семејна станбена зграда што ја подигнала задругата.

Правото на членовите на задругата да се здобиваат со правото на сопственост на стан или на семејна станбена зграда мора да биде предвидено со статутот на задругата.

Одредбите на овој закон што се однесуваат на здобивањето со правото на сопственост на стан, се применуваат и на здобивањето со правото на сопственост на семејна станбена зграда.

Член 9

Одделен граѓанин може врз основа на членството во станбената задруга, а во согласност со законот, со статутот на задругата и со договорот, да се здобие со правото на сопственост на најмногу два стана или на една семејна станбена зграда што ги подигнала задругата.

Член 10

Ако станбената задруга има обезбедени средства од кои подига станбена зграда, врз основа на договорот може на член на задругата да му даде стан во таа зграда и на користење (станарско право).

Правото на членовите на задругата да се здобиваат со правото за користење на стан мора да биде предвидено со статутот на задругата.

Член 11

Членовите на станбената задруга се должни со цел за остварување на задачите на задругата:

— да ги уплатуваат, на начинот утврден со статутот и со договорот а согласно со законот, износите на име отплата на цената на станот или на семејната станбена зграда од кои се формираат средства за изградба односно купување на станови и згради;

— да ги уплатуваат задружните удели;

— самите да вршат определени дејности предвидени со статутот на задругата;

— да ги вршат општествените обврски при управувањето со задругата и со нејзините средства;

— да ги исполнуваат и другите обврски предвидени со законот, со статутот на задругата и со договорот.

Член 12

Членовите на станбената задруга гарантираат за деловите на задругата, според одредбите од законот и статутот на задругата.

Член 13

Станбената задруга како инвеститор врши изградба, доградба, преправки и поправки на станбените згради и други дејности во врска со станбената изградба, преку градежни претпријатија и дуќани.

Дејностите од ставот 1 на овој член задругата може како инвеститор да ги врши и преку претпријатија или дуќани што самата ќе ги основе за таа цел.

Задругата може дејностите во врска со станбената изградба да ги врши, под условите определени со овој закон, и непосредно преку свои погони и други единици со самостојна пресметка, а работите за одржување и поправки на станбените згради што ги подигнала, преку свои сервиси.

Член 14

Станбената задруга може да ги врши сите работи во врска со станбената изградба и така што тие работи ќе ги вршат нејзини членови што имаат стручна подготовка и ги исполнуваат другите услови пропишани за вршење на тие работи.

Одделни работи задругата може да врши и така што за таа цел ќе ја организира работата на самите членови на задругата.

Член 15

Кога за вршење на одделни работи што станбената задруга ги врши непосредно се пропишани посебни услови, задругата може да ги врши тие работи само ако ги исполнува пропишаните услови.

Член 16

Станбената задруга е правно лице.

Прописите за стопанските организации се применуваат и на станбените задруги, ако со овој закон или со прописите донесени врз основа на него не е определено поинаку.

Член 17

Станбената задруга е трајна организација што работи сè додека не настапи некоја од причините за нејзин престанок предвидени со овој закон.

Член 18

Имотот на станбената задруга е во општествена сопственост.

Член 19

Средствата на фондовите и другите парични средства станбената задруга ги држи на сметка кај банката.

Член 20

Членот на станбената задруга што се здобил со правото на сопственост на стан, односно на дел од зграда што ја подигнала задругата, не плаќа станарина за користење на станот, но ги поднесува трошоците за управување, за текушто одржување на станот и заедничките делови од зградата, како и за големи и средни поправки на зградата.

Член 21

Правото за давање на користење стан и семејна станбена зграда што ги изградила станбена задруга, ѝ припаѓа на задругата додека правото на сопственост

ност на станот односно на семејната станбена зграда не го пренесе врз членот на задругата односно додека станот или семејната станбена зграда не ја продаде.

Членот на задругата што се здобил со правото на сопственост на стан или семејна станбена зграда што ја подигнала задругата, има право да го дава на користење тој стан односно таа семејна станбена зграда.

Член 22

Зградата што ја подига станбена задруга мора да има и деловни простории ако е тоа предвидено со урбанистичкиот план или со одлуката што го заменува тој план.

На деловните простории во станбената зграда што ќе ја подигне задругата се применуваат одредбите од Законот за станбените односи и од Законот за деловните згради и простории, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 23

Како нова зграда, во смисла на овој закон, се смета зградата чија изградба е довршена по 15 мај 1945 година, како и зградата за чии преправки по тој ден е потрошен износот што ја надминува половината од вредноста на зградата.

Одредбите од овој закон што се однесуваат на новите згради се применуваат и на становите и деловните простории доградени по 15 мај 1945 година на зграда чија изградба е довршена пред тој ден.

Г л а в а II

ОСНОВАЊЕ СТАНБЕНА ЗАДРУГА

1. Основачи

Член 24

За основање станбена задруга е потребно најмалку 10 лица да се погодат да основат задруга.

Член 25

Основачите можат да пристапат кон основање станбена задруга ако постојат изгледи дека задругата, со оглед на составот на своето членство, на организацијата на работењето и финансиските средства со кои ќе располага, ќе биде во состојба успешно да ги остварува своите задачи.

Член 26

За основање станбена задруга одлучува основачкото собрание на задругата.

Основачкото собрание го свикнуваат основачите. Основачкото собрание го донесува статутот на задругата и ги избира изборните органи на задругата.

Записникот на основачкото собрание мора, покрај другото, да ги содржи и имињата на основачите на задругата.

2. Статут

Член 27

Статутот на станбената задруга мора да ги содржи нужните одредби за организацијата и дејноста на задругата, како и за имотните и други односи во задругата.

Статутот содржи особено:

- 1) назив и седиште на задругата;
- 2) работи со кои ќе се занимава задругата;
- 3) одредби за начинот на донесувањето и за содржината на планот на станбената изградба;
- 4) одредби за органите на задругата, за нивното избирање односно именување, за составот, делокругот, правата и должностите, за начинот на работата и за меѓусебните односи;
- 5) одредби за прием во членство на задругата, одредби за исклучување од членство на задругата и за причините за исклучување, како и одредби за испатување од членство на задругата;

6) одредби за правата и должностите на членовите на задругата;

7) одредби за обврската за уплатување на износите на име отплата на цената на станот, на деловната просторија или на семејната станбена зграда и за враќање на тие износи;

8) одредби за начинот на уплатување на авансите за отплата на цената на станот и за правата што произлегуваат од таквото уплатување;

9) одредби за задружните удели;

10) одредби за гаранцијата на задругарите;

11) одредби за условите под кои членот на задругата се здобива со правото на сопственост на стан и за другите имотни односи меѓу задругата и нејзините членови;

12) одредби за условите под кои членот на задругата може да се здобие со правото за користење на стан;

13) одредби за имотот на задругата;

14) одредби за формирање на фондовите на задругата и за управувањето со тие фондови;

15) одредби за административното и финансиското работење на задругата;

16) одредби за потпишувањето и застапувањето на задругата;

17) одредби за основањето и работењето на претпријатијата, дуќаните, погоните и другите единици со самостојна пресметка и сервисите на задругата, како и за нивниот однос спрема задругата;

18) одредби за престанокот на задругата;

19) одредби за начинот на кој се вршат промени во статутот на задругата.

Член 28

На делот од статутот со кој се утврдуваат односите помеѓу задругата и членовите на работната заедница во управувањето со задругата, дава согласност општинското собрание.

Член 29

Советот на општинското собрание не ќе даде одобрение на статутот на станбената задруга и кога ќе најде дека не постојат изгледи дека задругата, со оглед на составот на своето членство, организацијата на работењето и финансиските средства, ќе биде во состојба успешно да ги остварува своите задачи.

3. Регистрација

Член 30

Управниот одбор на станбената задруга е должен да поднесе пријава за регистрација на задругата во рок од 30 дена од денот на доставата на решението за давање согласност на статутот на задругата.

Пријавата мора да содржи назив и седиште на задругата, работи со кои ќе се занимава задругата, имињата на членовите на управниот одбор, како и на лицата што ќе ја застапуваат и потпишуваат задругата.

Кон пријавата за регистрација на задругата се поднесува и статутот на задругата.

Член 31

Регистрацијата на станбена задруга ја врши окружниот стопански суд на чие подрачје е седиштето на задругата, според прописите што важат за регистрацијата на задругите.

Задругата е основана и се здобива со својството на правно лице со денот на извршената регистрација.

Член 32

Во случај на промени во статутот на станбената задруга, управниот одбор на задругата е должен да му поднесе на окружниот стопански суд при кој е задругата регистрирана пријава заради регистрација на тие промени.

Кон пријавата се поднесува и решението за согласност на промените во статутот.

Промените во статутот имаат дејство спрема трети лица од денот на извршената регистрација.

Г л а в а III

ПЛАН НА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА

Член 33

Планот на станбената изградба се состои од програми за изградба на одделна зграда или на повеќе згради во еден блок, со финансиски план за секоја програма.

Член 34

Секоја програма за изградба содржи:

- 1) број на зградите што станбената задруга има намера да ги подигне, со назначување на локацијата на тие згради;
- 2) број на становите и деловните простории во тие згради, со назначување на нивната големина и категорија;
- 3) износ на финансиските средства потребни за изведба на тие згради, како и извори на тие средства;
- 4) цени на одделни станови.

Член 35

Планот на станбената изградба го донесува надлежниот орган на станбената задруга во рок од шест месеци од денот на основањето на задругата.

Планот на станбената изградба задругата го дополнува постојано со нови програми за изградба, според бројот на новозапишаните членови, а во согласност со финансиските можности.

Член 36

Планот на станбената изградба, како и секоја нова програма за изградба, ги донесува органот на станбената задруга определен за тоа со статутот на задругата.

Ако со статутот на задругата не е определен органот што го донесува планот на станбената изградба, планот го донесува собранието на задругата.

Собранието на задругата може да го овласти здружниот совет или управниот одбор да го донесе планот на станбената изградба и одделните програми на изградбата.

Член 37

Планот на станбената изградба, како и секоја нова програма за изградба, станбената задруга е должна јавно да ги објави, и тоа во рок од 30 дена од денот на нивното донесување.

Начинот на објавувањето на планот односно на програмата се определува со статутот на задругата.

Г л а в а IV

РАБОТЕЊЕ НА СТАНБЕНАТА ЗАДРУГА

Член 38

Станбената задруга може да се занимава со овие работи:

- 1) со организирање меѓу своите членови на штедење со цел за формирање на средства од кои членовите ќе ја отплатуваат цената на станот или на семејната станбена зграда (член 67);
- 2) со склучување договори за заем од општествени средства заради станбена изградба;
- 3) со прибавување земјишта за изградба на зградите што ги подига;
- 4) со грижи за изработка на проектите на станбените згради, како и со изработка на тие проекти во своето проектантско биро, или од страна на член на задругата или свој службеник — овластен проектант;
- 5) со набавка на градежни и други материјали потребни за изградба, доградба, преправки и поправки на станбени згради;
- 6) со склучување во својство на инвеститор, со овластените градежни претпријатија и дуќани или со претпријатијата и дуќаните што ги основала таа, на договори за изградба, доградба, преправки и поправки на станбени згради, и со грижи за извршување на тие договори;

7) со вршење работи за текушто одржување и поправки на зградите што ги подигнала, преку своите сервиси;

8) со давање помош на членовите на задругата по правните, финансиските и други прашања во врска со изградбата на станбените згради.

Задругата може, под условите определени со овој закон, да се занимава и со производство на градежни и други материјали потребни за изградба, доградба, преправки и поправки на станбени згради во своите самостојни погони, како и со изградба, доградба, преправки и поправки на станбени згради преку своите самостојни погони или со организирање работа на своите членови на таквите работи.

Член 39

Станбената задруга го пренесува правото на сопственост на становите врз членовите на задругата или, под условите определени со законот и статутот, им ги дава становите на користење.

Задругата може одделни станови и згради што ги подигнала да им ги продава и на лица што не се членови на задругата, за готово или на кредит, ако никој од членовите не склучил договор со задругата врз основа на кој се здобива со правото на сопственост на тие станови или згради.

Член 40

Станбената задруга може да купува готови станбени згради и станови од претпријатија и други организации овластени за станбена изградба.

Одредбите од свој закон што се однесуваат на становите и зградите што ги подигнала задругата, се применуваат и на становите и зградите што ги купила задругата.

Член 41

Со цел за организирање и финансирање на станбената изградба, станбените задруги можат со градежни претпријатија и други работни организации што се занимаваат со станбена изградба да се здружуваат во деловни здруженија.

Член 42

Работите со кои одделна станбена задруга ќе се занимава мораат да бидат определени со нејзиниот статут.

Г л а в а V

ЧЛЕНСТВО

Член 43

За членови на станбена задруга можат да бидат примени граѓани што ги исполнуваат условите определени со законот и со статутот на задругата и кои писмено ќе изјават дека го прифаќаат статутот на задругата.

Основачите на задругата стануваат членови на задругата со денот на нејзината регистрација.

Член 44

Одлука за прием во членство на станбената задруга донесува управниот одбор на задругата.

Член 45

Управниот одбор на задругата може да одбие да прими за член на станбената задруга лице што не ги исполнува условите определени со статутот на задругата, како и лице што не дава достаточна гаранција дека ќе ги исполнува своите обврски спрема задругата.

Одредбата од ставот 1 на овој член не се применува во случаите во кои е задругата според овој закон должна да прими определено лице за член на задругата.

Член 46

Секој член на станбената задруга може да бара од собранието на задругата да ја измени одлуката на управниот одбор со која некое лице е примено за член на задругата.

Лицето што со одлука на управниот одбор е одбиено да биде примено во членство на задругата, може да бара од собранието на задругата да ја измени таа одлука.

Член 47

Управниот одбор на задругата не може да одбие да прими едно лице за член на станбената задруга поради причината што според постојниот план на станбената изградба за сите станови или семејни станбени згради се склучени договори врз основа на кои член на задругата се здобива со правото на сопственост.

Член 48

Членот на станбената задруга има право, согласно со статутот на задругата, да учествува во управувањето со задругата, да ги избира определените органи на задругата и да биде избран во нив.

Член 49

Членот на станбената задруга на собранието на задругата има само еден глас, без оглед на тоа дали склучил договор за еден или за два стана.

Член 50

Членот на станбената задруга е должен да ги исполнува своите обврски спрема задругата определени со статутот на задругата и со договорот, а особено во месечни или други рокови што се определени со статутот на задругата или со договорот, да ги уплатува определените износи на име отплата на цената на станот или семејната станбена зграда, како и да го уплатува задружниот удел.

Член 51

Членството во задругата престанува со смртта на член на задругата и со истапување или исклучување на член од задругата.

Ако причините за исклучување на член на задругата се предвидени со статутот, тој може да биде исклучен само поради тие причини.

Ако со статутот на задругата не се предвидени причини за исклучување на член на задругата, тој може да биде исклучен од задругата само ако не ги исполнува обврските спрема задругата или ако работи против интересите на задругата.

Глава VI**ОРГАНИ****Член 52**

Членовите на станбената задруга управуваат со задругата преку органите на задругата, согласно со статутот на задругата.

Член 53

Органи на станбената задруга се собранието, задружниот совет, управниот одбор и управникот.

Член 54

Собранието на задругата го сочинуваат членовите на задругата.

Собранието на задругата го донесува статутот и одлучува за другите работи на задругата што се утврдени со законот и со статутот на задругата.

Член 55

Собранието на задругата полноважно одлучува ако се присутни повеќе од половината членови на задругата.

Собранието се состанува по потреба или ако тоа го бараат најмалку една петтина членовите на задругата, а во поголеми задруги — најмалку 50 членови на задругата.

Постапката за свикување собрание и за утврдување на неговиот дневен ред се определува со статутот на задругата.

Член 56

На собранието на задругата право за одлучување имаат само членовите на задругата што до денот на одржувањето на собранието ги подмириле своите втасани обврски за уплата на ратите од цената на станот и за уплата на уделите.

За изборни органи на задругата можат да бидат избирали само членови на задругата што до денот на изборите ги исполниле обврските од ставот 1 на овој член.

Член 57

Задружниот совет на задругата се состои од најмалку 15 членови избрани од редот на членовите на задругата и од редот на работниците на задругата.

Управниот одбор на задругата се состои од најмалку 5 членови, избрани од редот на членовите на задругата и од редот на работниците на задругата.

Со статутот на задругата се определува бројот на членовите на задружниот совет и бројот на членовите на управниот одбор и односот на членовите на задругата и работниците на задругата во задружниот совет и во управниот одбор, во согласност со законот.

Член 58

Изборот и отповикот на членовите на задружниот совет и на управниот одбор, како и именувањето и разрешувањето од должност на управникот на задругата, се вршат според одредбите од Основниот закон за избирање на работнички совети и други органи на управувањето во работните организации.

Член 59

Задружниот совет на задругата решава за сите прашања по кои во претпријатие, според општите прописи, решава работничкиот совет на претпријатието, освен по прашањата кои со законот и со статутот на задругата се ставени во надлежност на собранието на задругата.

Со статутот или со одлука на собранието на задругата задружниот совет може да биде овластен да решава и за работите за кои според одредбите од овој закон одлучува собранието на задругата.

Член 60

Управниот одбор и управникот на задругата ги имаат правата и должностите согласно со прописите за правата и должностите на управниот одбор и директорот на претпријатието.

Член 61

Работниците на задругата самостојно одлучуваат за организацијата на работата, за распределбата на доходот и за меѓусебните работни односи, освен за стапувањето на работа и за престанокот на работата на работниците на раководните работни места предвидени со статутот или со општите акти на задругата.

Член 62

Членовите на изборните органи на задругата гарантираат солидарно за штетата што членовите на задругата и трети лица ќе ја претрпат поради незаконито работење на задругата.

Глава VII**ИМОТНИ ОДНОСИ****Член 63**

Станбената задруга може да подига станбени згради заради пренесување на правото на сопственост на становите врз своите членови.

Меѓусебните права и обврски на задругата и член на задругата во поглед на здобивањето со правото на сопственост на станот се утврдуваат со договор (договор за имотните права и обврски).

Член 64

Договорот за имотните права и обврски содржи, покрај другото:

1) означување на станот, по големина, категорија и положба, што е должна задругата да го пренесе во сопственост на член на задругата;

2) износ што членот на задругата е должен да го плаќа на име отплата на цената на тој стан;

3) големина на одделни рати со кои членот на задругата е должен да го отплатува износот од точката 2 на овој член, како и рокови во кои тие рати треба да се плаќаат;

4) рок во кој задругата е должна да го пренесе станот во сопственост на член на задругата.

Член 65

При определувањето на износите што член на станбената задруга треба да ги плати на име отплата на цената, се зема предвид претсметковната вредност на станот, износот на каматата што задругата треба да ѝ го плаќа на банката за кредитот одобрен со цел за изградба на станот, како и износот што отпаѓа на име режиските трошоци на задругата.

Износот што членот на задругата го плаќа на име отплата на цената, како и износот на одделни рати и роковите за нивната уплата, ги определува управниот одбор на задругата.

Со статутот на задругата може да се предвиди износот што член на задругата врз основа на договорот треба да го плаќа на име отплата на цената да може по завршувањето на изградбата на станот да се ревидира и да се покачи или да се намали според фактичната цена на чинењето на станот.

Ако е со статутот предвидено да може да се врши ревизија на износот што член на задругата врз основа на договорот треба да го плаќа на име отплата на цената, со статутот мораат да се предвидат и условите и начинот за вршење на оваа ревизија, како и границите до кои износот утврден со договорот може да се покачи или намали.

Поблиски одредби за условите и за начинот за вршење на ревизијата, во рамките на статутот на задругата, се утврдуваат со договорот.

Ако поради преземените обврски во врска со изградбата на стан односно зграда задругата претрпела загуба поради зголемување на трошоците, задругата може разликата помеѓу договорената и фиктичната цена на станот односно на зградата да ја покрие само од средствата на резервниот фонд и од средствата остварени со продажба на изградените станови или деловни простории над цената определена според ст. 1 и 3 од овој член.

Член 66

Со правилникот на задругата кој го донесува собранието на задругата се пропишуваат начинот и постапката за утврдување на вредноста на одделни станови во зграда што ги изградила станбената задруга.

Член 67

Член на станбената задруга може да договори со задругата да вложува определени износи на име аванс за отплата на цената на станот, а со цел за формирање на средства достаточни за да го започне тоа отплатување.

Со таков договор членот на задругата може да си обезбеди ред на првенство при здобивањето со правото на сопственост на стан.

Кога вкупниот износ на авансот ќе стане достаточен за отплатување на цената, членот на задругата е должен да склучи со задругата договор за имотните права и обврски.

Членот на задругата додека е во задругата не може да располага со уплатените износи на авансот за други цел, освен за отплатување на цената на станот.

На уплатените износи на авансот задругата не плаќа камата.

Член 68

Договорите од претходните членови мораат да бидат писмени и во согласност со статутот на задругата.

Договор што не е направен во писмена форма, нема правно дејство.

Во случај на неслагање на одредбите од статутот и од договорот, важат одредбите од статутот но ако до неслагање дошло поради подолжна измена на статутот, важат одредбите од договорот, ако договорот во времето на склучувањето бил согласен со важечкиот статут.

Правата на член на задругата што произлегуваат од статутот на задругата не можат да се исклучат со договор.

Член 69

Со статутот на станбената задруга и со договор може да биде предвидено член на задругата да може на име отплата на цената да ја внесе во задругата вредноста на работата што тој ќе ја изврши на зградата што ја подига задругата или да внесе некој имот, како што е градежен материјал.

Со договорот мора да биде утврдена паричната вредност на вложувањето од ставот 1 на овој член.

Член 70

Со статутот на станбената задруга и со договорот за имотните права и обврски се определува рокот во кој е должна задругата да го пренесе врз членот на задругата правото на сопственост на стан.

Со статутот и со договорот може да се предвиди член на задругата да се здобива со правото на сопственост на стан и пред да ги исплати сите износи на кои се обврзал со договорот.

Во случајот од ставот 2 на овој член задругата може да договори на станот на кој членот на задругата се здобива со правото на сопственост, како на посебен дел од зграда, да се укине правото на залог за обезбедување на уште неплатените рати од цената на станот.

На членот на задругата што според договорот се здобива со правото на сопственост на стан задругата е должна да му го предаде на користење тој стан ако биде довршен пред истекот на рокот предвиден со договорот за пренесување правото на сопственост и ако членот на задругата ги исполнил сите втасани обврски.

Член 71

Член на станбена задруга што се здобил со правото на сопственост на стан, што во потполност ја исплатил цената на која се обврзал со договорот и ги исполнил другите обврски спрема задругата, може да истапи од задругата.

Таков член на задругата, како сопственик на посебен дел од зградата, слободно располага со станот на кој се здобил со правото на сопственост и може тоа право да го пренесе врз друго лице.

Член 72

Член на станбена задруга што се здобил со правото на сопственост на стан, а не је исплатил во потполност цената на која се обврзал со договорот, останува член на задругата и е должен и натаму да ги плаќа договорените рати на име отплата на цената на станот и да ги исполнува другите обврски спрема задругата, сè до полната исплата на цената на станот.

Ако таков член на задругата без оправдани причини, и откако е писмено опоменат, не уплати три или повеќе рати еднопосредно на име отплата на цената на станот, задругата може по судски пат да бара наплата на заостанатите рати.

Наплатата на заостанатите рати може да се врши со продажба на станот пренесен во сопственост на член на задругата или од друг негов имот.

Ако задругата ни по судски пат не може да ги наплати заостанатите рати, може да го исклучи таквиот член од членството на задругата и да бара правото на сопственост на станот да му се одземе и да ѝ се врати на задругата, а тој да се исели од станот.

Во случај на иселување од станот на член на задругата според ставот 4 од овој член, задругата не е должна да му обезбеди нужно сместување.

Член 73

Член на станбената задруга што се здобил со правото на сопственост на стан, а не ја исплатил наплатно цената на станот, може сите свои права и обврски да ги пренесе врз друго лице и да истапи од задругата.

Лицето врз кое членот на задругата во смисла на ставот 3 од овој член ги пренел своите права и обврски, а кое од членот што истапува од задругата ги презело сите обврски спрема задругата, задругата е должна да го прими во своето членство.

Член 74

Ако станбената задруга има обезбедени средства или дел од средствата за изградба на станбена зграда од други извори, а не од износите што членовите на задругата ги плаќаат на име отплата на цената на станот, задругата може становите во така подигнати згради да им ги дава на членовите на задругата и на користење, ако е тоа предвидено со статутот на задругата.

Меѓусебните права и обврски на задругата и на член на задругата што произлегуваат од правото за користење на стан во зграда што ја подигнала задругата, се утврдуваат, со договор, во согласност со Законот за станбените односи и со статутот на задругата.

Со договорот може да се предвиди задругата да може членот што не ги исполнува обврските преземени со договорот, да го исклучи од членството на задругата и да бара да се исели тој од станот.

Во случај на иселување на членот на задругата од станот според ставот 3 на овој член, задругата не е должна да му обезбеди соодветен стан ниту нужно сместување.

Во сè друго што со договорот не е регулирано поинаку членот на задругата кој според договорот се здобива со правото за користење на стан ги има сите права и обврски на носител на станарско право во смисла на Законот на станбените односи.

Член 75

Ако член на станбената задруга втасаната рата за отплата на цената на станот не ја плати на време, тој е должен на неплатениот износ да ѝ плаќа на задругата камата што ја определува статутот на задругата, но која не може да ја премине максималната стопа на каматата определена со важечките прописи.

Член 76

Лицето што престанало да биде член на станбената задруга односно неговиот наследник има право да бара, согласно со статутот на задругата и со договорот, враќање на износите уплатени на име отплата на цената на станот, односно враќање на износите на авансите за отплата на цената на станот, по одбивање на износот на режиските трошоци.

Ако лицето од ставот 1 на овој член, врз основа на договорот со задругата користело стан, од износот што треба да му се врати ќе се одбие и износот за амортизација на тој стан.

Задругата има право од износите уплатени на име цената, што според ставот 2 од овој член е должна да ги врати, да задржи износ во височина од 1% од цената што ја договорила со членот на задругата, но во никој случај не може да задржи износ поголем од 10% од вкупно уплатените износи.

Одредбата од ставот 3 на овој член не се однесува на авансите за отплата на цената.

Ако со статутот или со договорот не е определено времето и начинот за враќање на износите од ставот 1 на овој член задругата е должна да ги врати во примерениот рок, откако членот на задругата односно неговиот наследник ќе ѝ постави такво барање.

Задругата е овластена, и покрај статутот и договорот, да го одложи враќањето на износот од ставот 1 на овој член до довршувањето на зградата во која се наоѓа станот наменет на член на задругата, ако враќањето на овој износ пред тоа време позначително би го нарушило финансирањето на изградбата на зградата.

Член 77

Кога членството во станбена задруга престанало поради смрт, задругата е должна наследникот на умрениот член на задругата, на негово барање, да го прими во членство.

Ако задругата го прими во членство наследникот, износите што умрениот член на задругата ги внесол во задругата не му се враќаат на наследникот, туку остануваат и натаму во задругата под условите под кои се внесени.

Член 78

Членовите на станбената задруга се должни да го плаќаат задружниот удел кој служи за формирање на средствата на деловниот фонд и средствата на резервниот фонд.

Височината на уделот се определува со статутот на задругата, и тоа за просечниот стан во зградите што ги подига таа.

Член на задругата што склучил договор за повеќе станови, плаќа онолку удели за колку станови склучил договор, а оној што склучил договор за стан што го преминува просекот во поглед на големината и категоријата, плаќа сразмерно поголем удел.

Член 79

Со статутот на станбената задруга може да се предвиди членовите на задругата при стапувањето во членство да плаќаат определен износ на име уписанина.

Член 80

Членот на станбена задруга одговара за долговите на задругата настанати за време додека тој бил член на задругата, до височината на бројот на уделите определени со статутот на задругата.

За овие долгови членовите на задругата одговараат солидарно, и тоа само ако долгот не може да се наплати од задругата.

Одговорноста на член на задругата за долговите на задругата застапува по истекот на две години од завршетокот на годината во која му престанало членството во задругата.

Член 81

Станбената задруга не може средствата од својот доход да ги дели меѓу своите членови.

Глава VIII

УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОД НА СТАНБЕНАТА ЗАДРУГА И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФОНДОВИТЕ

Член 82

Во вкупниот приход на станбената задруга влегуваат:

- 1) надоместоците што станбената задруга ги наплатува за своите услуги;
- 2) другите приходи што ќе ги оствари задругата.

Член 83

Од вкупниот приход на задругата се подмируваат трошоците на работењето на задругата според прописите што важат за стопанските организации, ако со овој или друг сојузен закон не е определено поинаку.

Член 84

Вкупниот приход на задругата утврден според членот 82 од овој закон, по одбивање на трошоците на работењето престанува доход на задругата.

Член 85

На доходот на задругата не се пресметува придонес од доходот на стопанските организации.

Член 86

Прописите за фондовите на стопанските организации согласно се применуваат и на станбените задруги, освен на деловните средства од членот 88 на овој закон.

Член 87

Средствата со кои задругата ќе се здобие од задружните удели не влегуваат во вкупниот приход на задругата, туку се распоредуваат во деловниот и резервниот фонд на начинот утврден со статутот на задругата.

Член 88

Авансите за изградба на згради и станови, кредитите дадени на задругата за изградба на згради и станови, зградите во изградба и материјалот потребен за изградба на згради, како и износите наплатени по основот на купопродажни договори за продадени згради и станови, не влегуваат во вкупниот приход туку сочинуваат деловни средства на станбената задруга.

Со статутот на задругата поблиску се определува начинот на користењето на деловните средства од ставот 1 на овој член.

Г л а в а IX

ПРЕТПРИЈАТИЈА, ДУКАНИ, ПОГОНИ И ДРУГИ ЕДИНИЦИ СО САМОСТОЈНА ПРЕСМЕТКА

Член 89

Станбената задруга може заради вршење дејности во врска со станбената изградба да основа стопански претпријатија, дуќани и самостојни погони.

Две или повеќе задруги можат да основат едно претпријатие и дуќан.

Член 90

Станбената задруга основа претпријатија и дуќани за оние свои дејности што имаат услови за самостојно работење.

Општинското собрание ќе одбие да даде одобрение за основање претпријатие или дуќан ако најде дека претпријатието или дуќанот не ќе биде во состојба да остварува достаточен доход, или ако најде дека со основањето на претпријатието или дуќанот не би се унапредил развитокот на онаа дејност заради која е задругата основана.

Член 91

Стопанските претпријатија и дуќани што ги основа станбена задруга ги имаат спрема општествената заедница сите права и должности како и другите стопански претпријатија и дуќани, и врз нив се применуваат сите други прописи за стопанските претпријатија и дуќани.

Член 92

Начелата за заемните права и обврски на станбената задруга и на претпријатието или дуќанот што го основала задругата, се определуваат со статутот на задругата.

Со статутот на задругата може да се определи претпријатијата и дуќаните да се должни да произведуваат стоки или да вршат услуги само или првенствено за потребите на задругата.

Исто така, со статутот може да се определи задругата да е должна на претпријатието или на дуќанот да му обезбеди потребни порачки за производство односно за вршење услуги.

Со статутот на задругата може да биде предвидена обврска на претпријатието или дуќанот да запосли определен број членови на задругата.

Член 93

Заемните права и обврски на станбената задруга и на претпријатието или дуќанот поблиску се определуваат со договор, во рамките на одредбите од статутот на задругата.

Во решението за основање претпријатие или дуќан мора да биде предвиден рокот во кој претпријатието односно дуќанот е должен да го склучи со задругата договорот од ставот 1 на овој член.

Договорот за односите помеѓу задругата и претпријатието или дуќанот го склучуваат нивните управни одбори.

Овој договор го потврдува од страна на задругата собрание на задругата, а од страна на стопанското претпријатие или дуќанот работничкиот совет.

Член 94

Станбената задруга може да основа самостојни погони за проектантски работи, како и за работи на изградба, доградба, преправки, поправки и одржување на станбени згради, и за производство на градежен и друг материјал потребен за тие работи.

Како самостоен погон задругата може да ги организира оние дејности од ставот 1 на овој член што уште немаат услови да се организираат како стопанско претпријатие или дуќан.

Член 95

За основање и работа на погони и други единици со самостојна пресметка на станбената задруга важат прописите за погоните и другите единици со самостојна пресметка во претпријатијата.

Г л а в а X

ОЛЕСНЕНИЈА НА СТАНБЕНИТЕ ЗАДРУГИ И НИВНИТЕ ЧЛЕНОВИ

Член 96

Општините и другите општествено-политички заедници ги помагаат станбените задруги со своето учествување во финансирањето на задружната станбена изградба со давање кредити под поволни услови, како и во други форми.

Општините и другите општествено-политички заедници ги помагаат задругите со учествување во финансирањето на станбената изградба под услов таа изградба да е во согласност со барањата на комуналниот и урбанистичкиот развиток на населбата.

Член 97

На заработката што на членовите на станбената задруга им се пресметува за нивната работа во задругата (член 69) не се плаќаат придонесите што се плаќаат од личниот доход.

Член 98

Сите згради во општествена сопственост што ги подигнала станбена задруга мораат да бидат осигурени.

Член 99

Сите дејствија во врска со основањето и регистрацијата на станбена задруга се ослободени од плаќањето на сите такси според Законот за таксите и прописите на општинските собранија.

За претставките, решенијата и другите акти и дејствија во врска со подигањето на станбена зграда според овој закон, не се плаќаат никакви такси според Законот за таксите и прописите на општинските собранија.

Не се плаќаат никакви судски такси за укинување на правото на сопственост и на другите права на земјиштето што го прибавува задругата заради подигање зграда, ниту судски такси за укинување на правото на сопственост на член на задругата на стан или на семејна станбена зграда што задругата ги пренесува врз него.

За запишување на општествената сопственост на зграда што ја подигнала задругата, како и за пренесување на правото на сопственост на стан или семејна станбена зграда од задругата врз член на задругата, не се плаќа данок на промет на недвижности.

На приходите од нов стан или семејна станбена зграда во граѓанска сопственост, што ги пренесла задругата врз задругарите, не се плаќа данок на доход за време од 30 години од издавањето на дозволата за уселување во зградата.

Кога на граѓанин здобивањето или загубата на некое право му зависи од височината на неговиот доход, во доходот не се засметуваат приходите што произлегуваат од новите станови или згради од ставот 5 на овој член за време од 20 години од издавањето на дозволата за уселување во зградата.

Г л а в а XI

ПРЕСТАНОК НА СТАНБЕНАТА ЗАДРУГА

Член 100

Станбената задруга престанува да постои кога ќе настани некоја од причините поради кои престанува да постои и стопанско претпријатие.

Задругата престанува да постои и кога бројот на членовите на задругата ќе стане помал од десет, како и кога собрание на задругата едногласно ќе одлучи задругата да престане да постои.

Прописите за престанокот на стопанските претпријатија согласно се применуваат и на престанокот на задругите, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 101

Општинското собрание ќе донесе решение за престанок на станбена задруга кога ќе утврди дека работењето на задругата не е во согласност со законот, а задругата во оставениот и рок своето работење не го сообрази со законот.

Член 102

Членот на станбената задруга што престанала да постои ги задржува на станот, деловната историја или на семејната станбена зграда, што му ги отстапила задругата на користење, правата што ги имал на денот на престанокот на задругата.

Членот на задругата што престанала да постои има право непосредно спрема оној што дал кредит за подигање на зградата да ги преземе сите обврски во поглед на станот за кој склучил договор со задругата.

Член 103

При ликвидацијата на станбената задруга, ликвидационата комисија може, ако поверителите на задругата не му се противат на тоа, да склучи договор со друга станбена задруга или стопанска организација, според кој врз оваа ги пренесува станбените згради и другиот имот на задругата, со тоа што таа организација да ги земе врз себе сите обврски на задругата.

Член 104

Имотот што ќе преостане по ликвидацијата на станбената задруга му се предава на управување на општинското собрание.

Г л а в а XII

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 105

Со парична казна до 2.000 динари ќе се казни за стопански престап станбена задруга:

1) ако плаќа камата на уделите или ако дели добивка меѓу членовите на задругата;

2) ако во своите фондови не ги внесува средствата што според овој закон е должна да ги внесува или ако средствата на фондовите или други свои средства ги користи противно на нивната намена;

3) ако паричните средства што ќе ги прибави, не ги положи без одлагање или не ги држи на сметка кај банката.

За дејствијата од овој член ќе се казни со казна до 200 динари и одговорното лице во задругата што ќе изврши некое од тие дејствија или издаде налог да се изврши тоа.

За постапката по стопанските престапи од ст. 1 и 2 на овој член надлежни се во прв степен окружните стопански судови.

Г л а в а XIII

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 106

Имотот на постојните станбени задруги што продолжиле со работа по 23 јули 1959 година, како ден на влегувањето во сила на Законот на станбените задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/59), стана општествена сопственост.

Постојните станбени задруги што продолжуваат со работа по 23 јули 1959 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за станбените задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/59), според одредбите на тој закон се должни смот имот што го имаат на денот на влегувањето во сила на тој закон, да го распоредат, со оглед на целта на одделни делови од тој имот, на фондовите според овој закон.

Со станбената зграда со која до 23 јули 1959 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за станбените задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/59), управувала станбената задруга, од тој ден ќе се управува на начинот пропишан со овој закон.

Член 107

На имотните односи помеѓу станбената задруга и членовите на задругата засновани пред 23 јули 1959 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за станбените задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/59), треба и по тој ден да се применат одредбите од задружниот статут и договорот помеѓу задругата и членовите на задругата, врз кои се засновани тие односи, ако одделни членови на задругата не се спогодат со задругата своите имотни односи да ги сообразат со одредбите на овој закон.

Член 108

Членовите на станбените задруги што врз основа на правилата на задругата и договорот пред 23 јули 1959 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за станбените задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/59), се здобиле со правото на сопственост на стан или на семејна станбена зграда односно со правото на располагање со становите, што ги подигнала задругата, ги имаат во поглед давањето на користење на тој стан или семејна станбена зграда, како и во поглед управувањето со семејната станбена зграда, односно во поглед учествувањето во управувањето со зградата под општествено управување, истите права што според овој закон им припаѓаат на членовите на станбените задруги.

Член 109

До донесувањето на посебни прописи за здружувањето на граѓани во ортаклаци, на ортаклаците во кои граѓаните се здружуваат заради заедничка изградба на станбена зграда ќе се применуваат одредбите од чл. 110 до 119 на овој закон.

Член 110

Две или повеќе лица можат да се здружат во ортаклак заради заедничка изградба на семејна или повеќестанбена зграда за свои потреби.

Член 111

Ортаклакот со цел за изградба на станбена зграда се заснова со договор.

Член 112

Договорот за ортаклакот мора да содржи особено: одредби за големината на паричните износи или на друг имот што одделни ортаци го внесуваат во ортаклакот, одредби за правата и обврските на ортаците, одредби за водењето на работите на ортаклакот и за овластувањето за склучување на работи со трети лица, одредби за тоа кои станови или деловни простории ќе бидат во сопственост на одделни ортаци, како и одредби за престанокот на ортаклакот и за ликвидацијата на односите меѓу ортаците.

Член 113

Договорот за ортаклак се склучува во писмена форма, а потписите на основачите на договорот мораат да бидат заверени според важечките прописи.

Договорот што не е склучен во писмена форма нема правно дејство.

Член 114

Договорот за ортаклак му се поднесува на регистрација на органот на управата на општинското собрание надлежен за станбените работи.

Член 115

За ортаците што го регистрирале ортаклакот важат сите ослободувања и олесненија според членот 99 од овој закон.

Член 116

Ортаците можат да ги вршат само оние работи предвидени за станбените задруги што се потребни за изградба на станбената зграда што ја подигаат тие.

Член 117

Управувањето со зградата што ја подигнале ортаци се врши според одредбите од Законот за станбените односи и од Законот за сопственоста на делови од згради.

Член 118

Со денот на довршувањето на зградата секој од ортаците се здобива со правото да го укижи своето право на сопственост на станот за кој е тоа определено со договорот за ортаклакот.

Со денот на укижувањето на правото на сопственост ортаклакот престанува и ортаците се должни да пристапат кон ликвидација на ортаклакот.

Член 119

Сопственикот на станот што е подигнат ортачки ги има сите права на сопственик на посебен дел од зграда.

Член 120

Со денот 23 јули 1959 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за станбените задруги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/59), престанаа да важат одредбите од Основниот закон за задругите од 18 јуни 1946 година што се однесуваат на станбените задруги, како и другите прописи што се во спротивност со одредбите на овој закон.

Член 121

Со денот 7 април 1965 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Законот за станбените задруги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), општествените правни лица престануваат да бидат членови на задругата.

Договорите за изградба на станови и деловни простори што општествените правни лица, како членови на задругата, ги склучиле со станбената задруга до 7 април 1965 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Законот за станбените задруги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), остануваат во сила.

Општествено-правните лица кои престанале да бидат членови на задругата одговараат за долговите на задругата настанати за време додека тие биле членови на задругата, до истекот на две години од 7 април 1965 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Законот за станбените задруги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65 — член 80).

3.

Врз основа на членот 12 став 1, во врска со членот 23 став 1 точ. 4 и 5 и чл. 155 и 156 од Законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/67), донесувам

О Д Л У К А

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

1. Се распишуваат дополнителни избори за избор на сојузен пратеник за Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 56 — Скопје II.

2. Дополнителните избори ќе се одржат на 5 март 1968 година.

02 бр. 57/1

5 јануари 1968 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

4.

Врз основа на членот 121а став 5 од Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/65, 23/67 и 54/67), Сојузниот совет за здравство и социјална политика пропишува

П РА В И Л Н И К
ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА УЖИВАТЕЛИТЕ
НА ИНВАЛИДСКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СПОРЕД
ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД
ВОЈНИТЕ

Член 1

Евиденцијата за уживателите на инвалидски принадлежности според Законот за воените инвалиди од војните, се води во картотеки, со внесување на податоци и настанатите промени во соодветните картони на уживателите на лична инвалиднина, семејна инвалиднина, ортопедски додаток, инвалидски додаток, посебен инвалидски додаток и додаток на деца.

Член 2

За евиденцијата од членот 1 на овој правилник се користат следните картони:

1) картон на уживател на лична инвалиднина (за воени инвалиди од војните образец бр. 1а, а за мирновремени образец бр. 15);

2) картон на уживател на семејна инвалиднина (за воени инвалиди од војните образец бр. 2а, а за мирновремени образец бр. 2б);

3) картон на уживател на ортопедски додаток (образец бр. 3);

4) картон на уживател на инвалидски додаток (образец бр. 4);

5) картон на уживател на посебен инвалидски додаток (образец бр. 5);

6) картон на уживател на додаток на деца (образец бр. 6).

Член 3

Надлежните општински органи на управата должни се до 31 јули 1968 година постојните евиденции за уживателите на инвалидски принадлежности да ги сообразат со содржината и средствата на евиденцијата утврдени со овој правилник.

Член 4

Надлежните општински органи на управата доставуваат до надлежниот републички орган на управата, а овој до Сојузниот совет за здравство и социјална политика, извештај за уживателите на инвалидски принадлежности со податоци од евиденцијата со состојбата на крајот од секое полугодие, според образецот бр. 7.

Извештаите од ставот 1 на овој член надлежните општински органи на управата ги доставуваат до 15-иот, а републичките органи на управата — до 25-иот ден во наредниот месец по завршетокот на полугодишето. По исклучок извештаите за првото полугодие до 1968 година ќе се достават до 25 август.

Член 5

Обрасците бр. 1 до 6 наведени во членот 2 на овој правилник и образецот бр. 7 наведен во членот 4 на овој правилник отпечатени се кон овој правилник и се негов составен дел

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1330/67

22 декември 1967 година

Белград

Претседател
на Сојузниот совет за
здравство и социјална
политика,
др Никола Георгиевски, с. р.

Образец бр. 1а

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА

КАРТОН
НА УЖИВАТЕЛ НА ЛИЧНА ИНВАЛИДНИНА

		Воен
1	2	3
1	Име и презиме	
2	Пол	
3	Ден, месец и година на раѓањето	
4	Место на раѓањето (место, општина, социјалистичка република)	
5	Народност	
6	Живеалиште и адреса	
7	Занимање	
8	Група на инвалидитет	
9	Причина на инвалидитетот (ранување, повреда, болест, мешано)	
10	Работен однос	
11	Здравствена заштита според Законот за воените инвалиди од војните	
12	Војна во која инвалидитетот настанал (I светска војна, априлската војна 1941, НОБ, пленство, странски армии, акции за безбедност од 15 мај 1945 до 31 декември 1947 година)	
13	Назив на органот што го донел последното решение за признавање на инвалидското својство, број и датум на тоа решение	
Место за внесување на настанатите промени (промени во процентот на инвалидитетот, загубено својство, преселување, смрт и др.)		

Образец бр. 1б

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА

КАРТОН
НА УЖИВАТЕЛ НА ЛИЧНА ИНВАЛИДНИНА

		Мирно-времен
1	2	3
1	Име и презиме	
2	Пол	
3	Ден, месец и година на раѓањето	
4	Место на раѓањето (место, општина, социјалистичка република)	
5	Народност	
6	Живеалиште и адреса	
7	Здравствена заштита според Законот за воените инвалиди од војните	
8	Занимање пред настанувањето на инвалидитетот	
9	Рехабилитација (на изучавање занает, во стручно училиште, во виша или ви-сока школа)	

1	2	3
10	Работен однос по завршена рехабилитација	
11	Група на инвалидитет	
12	Причина на инвалидитетот (ранување, повреда, болест)	
13	Настанување на инвалидитетот (пред 6 април 1941, во ЈНА, според членот 21 од Законот за мирновремените воени инвалиди)	
14	Назив на органот што го донел последното решение за признавање на инвалидското својство, број и датум на тоа решение	
Место за внесување на настанатите промени (зголемување или намалување на инвалидитетот, преселување, смрт и др.)		

Образец бр. 2а

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА

КАРТОН
НА УЖИВАТЕЛ НА СЕМЕЈНА ИНВАЛИДНИНА

		Воен
1	2	3
1	Име и презиме	
2	Пол	
3	Ден, месец и година на раѓањето	
4	Место на раѓањето (место, општина, социјалистичка република)	
5	Живеалиште и адреса	
6	Занимање	
7	Име и презиме на лицето од кое се изведува правото (вдовица, дете, родител, други)	
8	Зголемена семејна инвалидна во износ од 100 динари (по загинат маж, по загинато дете-ца — да се наведе дали се живи обата родители на загинатиот маж и загинати деца)	
9	Здравствена заштита според Законот за воените инвалиди од војните	
10	Сродство со лицето од кое се изведува правото (вдовица, вдовица и деца, деца, родители, други)	
11	Основ за уживање на правата (паднат борец, умрен инвалид од I—VII група)	
12	Војна во која борецот загинал односно во која умрениот инвалид се здобил со инвалидност (НОБ, 6 април 1941 година, I светска војна, акција за безбедност)	
13	Решение за признавање на правото (назив на органот што го донел, број и датум)	
Место за внесување на настанатите промени		

Образец бр. 26

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА _____

КАРТОН

НА УЖИВАТЕЛ НА СЕМЕЈНА ИНВАЛИДНИНА

1	2	3
1	Име и презиме	Мирно-времен
2	Пол	
3	Ден, месец и година на раѓањето	
4	Место на раѓањето (место, општина, социјалистичка република)	
5	Живеелиште и адреса	
6	Занимање	
7	Име и презиме на лицето од кое се изведува правото на инвалиднина	
8	Сродство со лицето од кое се изведува правото (вдовица, дете, родители, други)	
9	Основ за уживање на правото (загинат-умрен војник, умрен инвалид од I—VII група)	
10	Здравствена заштита според Законот за воените инвалиди од војните	
11	Настанување на инвалидитетот (пред 6 април 1941, во ЈНА, според членот 21 од Законот за мирновремените воени инвалиди)	
12	Решение за признавање на правото (назив на органот што го донел, број и датум)	
Место за внесување на настанатите промени		

Образец бр. 3

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА _____

КАРТОН

НА УЖИВАТЕЛ НА ОРТОПЕДСКИ ДОДАТОК

1	2	3
1	Име и презиме	
2	Воен од војните или мирновремен воен инвалид	
3	Степен на телесното оштетување (I, II, III, IV)	
4	Зголемување од 25%	
5	Решение за правото (назив на органот што го донел, датум и број)	
Место за евентуални промени		

Образец бр. 4

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА _____

КАРТОН

НА УЖИВАТЕЛ НА ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК

1	2	3
1	Име и презиме	
2	Личен или семеен инвалид	
3	Прима полн износ на инвалидски додато	
4	Прима зголемен износ на инвалидски додато	
5	Прима намален износ на инвалидски додато	
6	Има приход од земјоделство	
7	Нема приход од земјоделство	

Образец бр. 5

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА _____

КАРТОН

НА УЖИВАТЕЛ НА ПОСЕВЕН ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК

1	2	3
1	Име и презиме	
2	Година на раѓањето	
3	Училиште кое посетува	
4	Во местото на живеењето	
5	Вон од местото на живеењето	
Евентуални промени		

Образец бр. 6

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА _____

КАРТОН

НА УЖИВАТЕЛ НА ДОДАТОК НА ДЕЦА

1	2	3
1	Име и презиме	
2	Број деца	
3	Прима полн додато	
4	Прима намален додато	
Евентуални промени		

I. УЖИВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ИНВАЛИДНИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДСКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Образец бр. 7
Полугодиште _____ 19____ година

1. Воени инвалиди од војните	Број на уживателите на крајот на полугодичкото											Причина на инвалидитетот	Вкупно
	Група на инвалидитет										Вкупно		
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
а) НОВ											рана		
б) Април 1941 заробеништво											повреда		
в) I светска војна											болест		
г) државна безбедност											мешано		
д) работен однос											Загубиле својство		
Вкупно:											Оствариле својство		
2. Мирновременски воени инвалиди											Умреле во текот на полугодичкото		
а) пред 6 април 1941 година											Здравствена заштита според ЗМВИ		
б) од ЈНА													
в) Според членот 21 од ЗМВИ													
г) работен однос													
Вкупно:													
Вкупно (1+2)													

V. УЖИВАТЕЛИ НА ПОСЕБЕН ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК

Број на уживателите на крајот на полугодичкото	Вид училиште
	а) основно училиште
	б) училиште на ученици во стопанството
	в) средни училишта
	г) виши школи
	д) високи школи
	Во местото на живеењето
	Вон од местото на живеењето
	Вкупно:

VI. УЖИВАТЕЛИ НА ДОДАТОК НА ДЕЦА

Број на децата за кои се прима додатоци, со приходите	Број на уживателите на крајот на полугодичкото	
	Лични	Семејни
За едно дете		
За две деца		
За три деца		
За четири и повеќе		
Прима полн додатоци		
Прима намален додатоци		
Има приход од земјоделство		
Нема приход од земјоделство		
Вкупно:		

II. УЖИВАТЕЛИ НА СЕМЕЈНА ИНВАЛИДНИНА

1. Според Законот за воените инвалиди од војните	Ужива здравствена заштита според Законот за воените инвалиди од војните	Број на уживателите на крајот на полугодичкото											Прима наголемена семејна инвалидна од 100 динари
		Основ за инвалиднина		Сродство со лицето по кое изведува право				Војна во која инвалидот загина односно се здобил со повредата					
		Законот за воените инвалиди од војните	Законот за воените инвалиди од војните	Законот за воените инвалиди од војните	Законот за воените инвалиди од војните	Законот за воените инвалиди од војните	Законот за воените инвалиди од војните	Законот за воените инвалиди од војните	Законот за воените инвалиди од војните	Законот за воените инвалиди од војните	Законот за воените инвалиди од војните		
Вкупно:													
2. Според Законот за мирновременските воени инвалиди													
Вкупно:													
Вкупно (1+2)													

III. УЖИВАТЕЛИ НА ОРТОПЕДСКИ ДОДАТОК

Број на уживателите на крајот на полугодичкото	Број на користењето
	Степен на телесното оштетување
	I степен
	II степен
	III степен
	IV степен
	Зголемување 25%
	Вкупно:

IV. УЖИВАТЕЛИ НА ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК

Број на уживателите на крајот на полугодичкото	Семејни инвалиди	
	Лични	Семејни
Прима полн додатоци		
Прима намален додатоци		
Прима наголемен додатоци		
Има приход од земјоделство		
Нема приход од земјоделство		
Вкупно:		

5.

Врз основа на членот 165 точка 2 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/66, 1/67 и 54/67), сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО
ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА
НА БУЏЕТИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-
КИТЕ ЗАЕДНИЦИ**

1. Во Упатството за составување на завршната сметка на буџетите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/66) во точката 5 став 2 редниот број: „116“ на двете места се заменува со редниот број: „125“.

2. Во точката 6 став 2 текстот под 4 се менува и гласи:

„4) во колоната 7 — Остварено, во делот I. Приходи во билансот на буџетот — износите прокнижени под односните редни броеви на сметката на приходите (во рамките на жиро-сметката на буџетот), според конечната распределба на приходите од основните сметки на одделни видови приходи во Службата на општественото книговодство, заклучно со распределбата извршена на 31 декември 1967 година односно на 31 јануари 1968 година.“

Ставот 3 се менува и гласи:

„4) Приходите на сојузниот буџет што, во смисла на членот 164б од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, ќе се остварат до 31 декември 1967 година а ќе се уплатат во буџетот до 31 јануари 1968 година се искажуваат во колоната 7 како приход на буџетот за 1967 година. Приходите на својот буџет остварени во 1967 година што ќе се уплатат во буџетот до 31 јануари 1968 година другите општествено-политички заедници ќе ги искажат во колоната 7 како приход на 1967 година, ако донесле одлука тие приходи да ги користат на начинот предвиден во членот 164б ст. 1 и 2 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници.“

3. Во точката 8 став 2 зборовите: „ЗСБ-IV“ се заменуваат со зборовите: „ЗСБ-IV/1“.

Во ставот 3 цифрата: „8“ се заменува со цифрата: „7“, а зборовите: „образецот IV — Преглед на ненамирените обврски, кој сочинува составен дел на Упатството за составување на завршната сметка на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/66 — во натамошниот текст: Упатството)“ се заменуваат со зборовите: „образецот IV/1 — Преглед на неподмирените обврски на 31 декември, кој сочинува составен дел на Упатството за начинот на составување на завршната сметка на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/67 — во натамошниот текст: Упатството)“.

Во ставот 4 цифрата: „9“ се заменува со цифрата: „8“, а зборовите: „во образецот IV“ се заменуваат со зборовите: „во образецот IV/1“.

4. Точката 9 се менува и гласи:

„9. Завршната сметка на буџетот содржи како посебни прилози:

1) завршни сметки на органите на управата во смисла на членот 63 став 2 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, односно во смисла на членот 80 став 1 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64, 57/65 и 1/67);

2) завршна сметка на резервниот фонд на општествено-политичката заедница во смисла на членот 63 став 2 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници;

3) преглед на обврските на општествено-политичката заедница по кредитите, заемите и дадените гаранции на 31 декември;

4) збирни прегледи од завршните сметки на органите на управата (обрасци ЗСБ-II до ЗСБ-V).“

5. Во точката 10 зборовите: „ЗСБ-III“ се заменуваат со зборовите: „ЗСБ-VI“.

6. По точката 10 се додава нова точка 10а, која гласи:

„10а. Податоците за состојбата на обврските на општествено-политичките заедници се искажуваат во образецот ЗСБ-VII — Преглед на обврските на општествено-политичката заедница по кредитите, заемите и дадените гаранции на 31 декември.“

Во колоната 2 на овој образец се искажуваат обврските по кредитите и заемите, и тоа според дејностите за кои се наменети, односно за чие унапредување служат инвестициите за кои на општествено-политичката заедница ѝ е одобрен кредит односно за чие финансирање општествено-политичката заедница распишала заем. Класификацијата според дејностите се врши во согласност со Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации според дејностите, која е составен дел на Правилникот за распоредување на корисниците на општествен имот според нивните дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/64, 50/64, 11/65 и 13/65).

Ако за финансирање изградбата на определени објекти што служат за унапредување на иста дејност на општествено-политичката заедница ѝ се одобрени два или повеќе кредити под различни услови за отплата, обврските по тие кредити мораат да се наведат посебно во колоната 2 на овој образец. На пример, ако за изградба на антитуберкулозен диспанзер и општа болница на општината ѝ е одобрен кредит под нееднакви услови за отплата, во колоната 2 под ред. бр. 1 — За инвестиции во здравствената дејност, посебно се искажуваат обврските по основ на изградбата на антитуберкулозниот диспанзер, а посебно обврските по основ на изградбата на општа болница.

Обврските по гаранциите што ги отплатува општествено-политичката заедница како гарант по одобрените кредити, се искажуваат според намените на кредитите одобрени на работни и други организации.“

7. Точката 11 се менува и гласи:

„11. Збирните прегледи од завршните сметки на органите на управата се составуваат, и тоа:

1) збирниот преглед на пресметките на остварените и користените средства за вршење на редовната дејност (образец ЗСБ-II) — врз основа на податоците од завршните сметки на органите на управата искажани во образецот I — Пресметка на остварените и користените средства за вршење на редовната дејност, кој е составен дел на Упатството;

2) збирниот преглед на пресметките на остварените и потрошените средства за посебни намени и остварените и потрошените парични средства на фондовите (образец ЗСБ-III) — врз основа на податоците од соодветните обрасци на завршните сметки на органите на управата, на следниот начин:

а) во колоната 3 се внесуваат соодветните податоци (износи) од колоната 3 на образецот II — Пресметка на остварените и користените средства за посебни намени, кој е составен дел на Упатството;

б) во колоните 4, 5 и 6 се внесуваат податоци (износи) од соодветните колони 3, 4 и 5 на образецот III — Остварени и потрошени парични средства на фондовите, кој е составен дел на Упатството;

3) збирниот преглед на состојбата на средствата и изворите на средствата на 31 декември (образец ЗСБ-IV) — врз основа на податоците (износите) од завршните сметки на органите на управата искажани во соодветните колони во образецот IV — Преглед на состојбата на средствата и изворите на средствата на 31 декември, кој е составен дел на Упатството;

4) збирниот преглед на бројот на запослените работници и исплатените и пресметаните лични доходи на работниците (образец ЗСБ-V) — врз основа на податоците (износите) од завршните сметки на органите на управата искажани во образецот V —

Преглед на бројот на запослените работници и исплатените и пресметаните лични доходи на работниците, кој е составен дел на Упатството.“

8. Во точката 12 став 1 зборовите: „под 3“ се заменуваат со зборовите: „под 4“, а зборовите: „под 1 и 2“ се бришат.

9. Во точката 15 зборовите: „чл. 9 и 25 од Законот за општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/65 и 57/65)“ се заменуваат со зборовите: „чл. 8 и 27 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67 и 54/67)“, а зборовите: „ЗСБ-V“ — со зборовите: „ЗСБ-VII“.

10. Во точката 16 став 2 зборовите: „образецот ЗСБ-II и образецот ЗСБ-V“ се заменуваат со зборовите: „образците ЗСБ-II, ЗСБ-III и ЗСБ-V“.

11. Точката 17 се менува и гласи: „Образците ЗСБ-I, ЗСБ-II, ЗСБ-III, ЗСБ-IV, ЗСБ-IV,1, ЗСБ-V, ЗСБ-VI и ЗСБ-VII“, наведени во ова упатство, отпечатени се кон ова упатство и се негов составен дел.

Образците од ставот 1 на оваа точка се печатат според димензиите и другите технички услови што ќе ги определи Службата на општествено книговодство.“

12. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4-11182/1

22 декември 1967 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Јанко Смоле, с. р.

Образец ЗСБ-I

Социјалистичка Република — Автономна Покраина —
Околина — Општина —

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ ОД БУЏЕТОТ

I. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ

Форма на приходи	Потформа на приходи	ВИД ПРИХОДИ	Реден број	Предвидено по буџетот	Предвидено по ребалансот на буџетот и дополнителните измени	Остварено
1	2	3	4	5	6	7
I. ПРЕДВИДЕНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ						
Вид 1. Придонеси						
11	111	Придонес од личниот доход од работен однос во стопанството	001			
	112	Придонес од личниот доход од работен однос во не стопанството	002			
12		Придонес од личниот доход од земјоделска дејност	003			
13	131	Придонес од личниот доход од самостојно вршење занаетчиска дејност	004			
	132	Придонес од самостојно вршење други стопански дејности	005			
	133	Придонес од занаетчиски и други стопански дејности, кој се плаќа во паушален износ и кој се плаќа во процент од остварениот бруто-приход	006			
14	141	Придонес од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги, кој се плаќа на вкупниот приход	007			
	142	Придонес од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги, кој се плаќа во паушален износ	008			
15		Придонес од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања	009			
16		Придонес од вкупниот приход на граѓаните	010			
17		Придонес од превозничка дејност на странски превозници	011			
		Вкупно видот 1. Придонеси (001 до 011)	012			
Вид 2. Даноци						
21	211	Данок на промет на стоки на мало	013			
	212	Данок на надоместоци за услуги	014			
	213	Учество во сојузниот данок на промет на стоки на мало	015			

1	2	3	4	5	6	7
	214	Данок на промет на недвижности и права	016			
	215	Укинат данок на промет на производи и услуги	017			
22		Данок на приходи од згради	018			
23		Данок на приход од имот и имотни права	019			
24		Данок на орудија за производство во земјоделството и на хибридна лоза	020			
25		Данок на приход остварен со употреба на дополнителна работа од други лица	021			
26		Данок на наследства и подароци	022			
		Вкупно видот 2. Даноци (013 до 022)	023			
		Вид 3. Такси				
31		Административни такси	024			
32		Комунални такси	025			
33		Судски такси	026			
34		Конзуларни такси	027			
35		Царински такси	028			
36		Такси на странски друмски возила	029			
		Вкупно видот 3. Такси (024 до 029)	030			
		Вид 4. Царина				
41		Царина	031			
		Вид 5. Приходи според посебни сојузни прописи				
52		Придонес за користење градско земјиште	032			
53		Парични казни	033			
		Вкупно видот 5. Приходи според посебни сојузни прописи (032 и 033)	034			
		Вид 6. Приходи на органите и други разни приходи				
61		Приходи на органите	035			
62		Приходи на укинатите фондови	036			
63		Други приходи	037			
		Вкупно видот 6. Приходи на органите и други разни приходи (035 до 037)	038			
		Вид 7. Дополнителни средства				
71	711	Општи дополнителни средства во процент од сите или од одделни приходи	039			
	712	Општи дополнителни средства во определен износ	040			
72	721	Наменски дополнителни средства во процент од сите или од одделни приходи	041			
	722	Наменски дополнителни средства во определен износ	042			
		Вкупно видот 7. Дополнителни средства (039 до 042)	043			
		Вид 8. Пренесени средства				
81		Вишок на приходите по буџетот за претходната година	044			
83		Враќање по исплатите извршени во поранешните години	045			
84		Наплатени приходи од 1966 година и поранешните години	046			
		Вкупно видот 8. Пренесени средства (044 до 046)	047			
		Вид 9. Приходи за финансирање на околицата (автономната покраина)				
91		Приходи за финансирање на околицата (автономната покраина) во определен износ	048			
		Вкупно приходите за распоред (видот 1 до 9)	049			

II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ

Распоредна група	Распоредна подгрупа	РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ	Реден број	Предвидено по буџетот	Предвидено по ребалансот на буџетот и до- полнителните измени	Извршено
1	2	3	4	5	6	7
Основна намена 01. Дејност образование и воспитување						
01-1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	061			
01-2		Средства распоредени во определен износ	062			
		Вкупно основната намена 01 (061 и 062)	063			
Основна намена 02. Научна и културно-просветна дејност						
02-1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	064			
02-2	02-2-1	Средства распоредени во определен износ за редовната дејност	065			
	02-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	066			
		Вкупно основната намена 02 (064 до 066)	067			
Основна намена 03. Социјални грижи						
03-1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	068			
03-2	03-2-1	Средства распоредени во определен износ за редовната дејност	069			
	03-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	070			
		Вкупно основната намена 03 (068 до 070)	071			
Основна намена 04. Здравствена заштита						
04-1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	072			
04-2	04-2-1	Средства распоредени во определен износ за редовната дејност	073			
	04-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	074			
		Вкупно основната намена 04 (072 до 074)	075			
Основна намена 05. Комунална дејност						
05-1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	076			
05-2	05-2-1	Средства распоредени во определен износ за редовната дејност	077			
	05-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	078			
		Вкупно основната намена 05 (076 до 078)	079			
Основна намена 06. Работа на државните органи						
06-1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	080			
06-2	06-2-1	Средства распоредени во определен износ за редовната дејност	080*			
	06-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	081			
		Вкупно основната намена 06 (080 до 081)	082			

1	2	3	4	5	6	7
Основна намена 07. Народна одбрана						
07-2		Средства распоредени во определен износ	083			
Основна намена 08. Финансирање на околините и автономните покраини						
08-1	08-1-1	Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи за автономните покраини	084			
	08-1-2	Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи за околините	085			
08-2	08-2-1	Средства распоредени во определен износ за автономните покраини	086			
	08-2-2	Средства распоредени во определен износ за о-колините	087			
		Вкупно основната намена 08 (084 до 087)	088			
Основна намена 09. Општи дополнителни сред-ства за потесните општествено-политички зас-едници						
09-1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	089			
09-2		Средства распоредени во определен износ	090			
		Вкупно основната намена 09 (089 и 090)	091			
Основна намена 10. Наменски дополнителни сред-ства за потесните општествено-политички за-едници						
10-1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	092			
10-2		Средства распоредени во определен износ	093			
		Вкупно основната намена 10 (092 и 093)	094			
Основна намена 11. Дејност на месните заседници						
11-1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	095			
11-2		Средства распоредени во определен износ	096			
		Вкупно основната намена 11 (095 и 096)	097			
Основна намена 12. Дејност на општествено-по-литичките организации и здруженијата на гра-ѓани						
12-1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	098			
12-2		Средства распоредени во определен износ	099			
		Вкупно основната намена 12 (098 и 099)	100			
Основна намена 13. Истопански инвестиции						
13-1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	101			
13-2-21		Средства распоредени во определен износ за те-кушти вложувања	102			
13-2-22		Средства распоредени во определен износ за от-плати на апунтетите и за обврските од пора-нешните години	103			
		Вкупно основната намена 13 (101 до 103)	104			

1	2	3	4	5	6	7
Основна намена 14. Интервенции во стопанството						
14-1	Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи		105			
14-2	Средства распоредени во определен износ		106			
	Вкупно основната намена 14 (105 и 106)		107			
Основна намена 15. Издвојување во резервниот фонд и за посебната буџетска резерва						
15-1	Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи		108			
15-2	Средства распоредени во определен износ		109			
	Вкупно основната намена 15 (108 и 109)		110			
Основна намена 16. Буџетски обврски од поранешните години						
16-2	Средства распоредени во определен износ		111			
Основна намена 17. Инвестиции во стопанството						
17-2-21	Средства распоредени во определен износ за текушти вложувања		112			
17-2-22	Средства распоредени во определен износ за отплати на анuitетите и обврските од поранешните години		113			
	Вкупно основната намена 17 (112 и 113)		114			
Основна намена 18. Нераспоредени приходи (текушта буџетска резерва)						
18-2	Средства распоредени во определен износ		115			
Основна намена 09. Посебни намени според сојузниот буџет						
19-2	Средства распоредени во определен износ		116			
	Вкупно распоредени приходи (основни намени 01 до 19)		119			

III. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ ОДНОСНО ДЕФИЦИТ СПОРЕД ЗАВРШНАТА СМЕТКА

Остварени приходи (049)	120	
Вкупно распоредени приходи (119)	121	
Нераспоредени односно повеќе распоредени приходи (049 минус 119 односно 119 минус 049)	122	
Непотрошени средства за вршење редовната дејност, што се пренесуваат во буџетот	123	
Непотрошени средства на посебните сметки, што се пренесуваат во буџетот	124	
Остварен вишок на приходите односно дефицит според завршната сметка (122+123+124 односно 123+124 минус 122)	125	

IV. РАСПОРЕД НА ОСТВАРЕНИОТ ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ

Пренесено во буџетот на наредната година
Пренесено во резервниот фонд
Орочени средства
За други намени

V. ПОКРИВАЊЕ НА ДЕФИЦИТОТ

Од резервниот фонд
Од други извори

Образец ЗСБ-II

Социјалистичка Република _____ Автономна Покраина _____

Околија _____ Општина _____

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРЕСМЕТКИТЕ НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕДОВНАТА ДЕЈНОСТ

Реден број	О П И С	Остварени односно користени средства според завршната сметка
1	2	3
I. Средства		
1	Средства пренесени според завршната сметка од претходната година	
2	Средства пренесени според завршната сметка од претходната година за исплата на неподмирени обврски	
3	Средства од буџетот	
4	Средства од сопствените приходи што се користат како средства за вршење на редовната дејност	
5	Други средства	
6	Вкупно средствата (1 до 5)	
II. Потрошок на средствата		
7	Исплатени набавки на потрошен материјал и ситен инвентар и исплатени надоместоци за извршени услуги	
8	Уплатена амортизација според пресметката за текуштата година	
9	Исплатени надоместоци на трошоците за службени патувања и надоместоци за селидбени трошоци	
10	Исплатени надоместоци на трошоци поради одвоен живот од семејството	
11	Текушта резерва	xxx
12	Вкупно потрошено (7 до 11)	
III. Издвоени средства		
13	Издвоени средства за исплата на неподмирените обврски од текуштата и од поранешните години	
14	Вкупно потрошените и издвоените средства (12+13)	
15	Средства за распределба (6 минус 14)	
IV. Распределба на средствата		
16	Исплатени аконтации на личните доходи со придонесите (освен аконтациите за работа подолга од полното работно време и за дополнителна работа)	
17	Исплатени аконтации на личните доходи со придонесите за работа подолга од полното работно време	
18	Исплатени лични доходи со придонесите за дополнителна работа	
19	Исплатени лични примања по основ на граѓанско-правен однос	
20	Остварени а неисплатени лични доходи со придонесите	
21	Вкупно распоредено за лични доходи (16 до 20)	
22	За фондот на опремата	
23	За фондот на заедничката потрошувачка	
24	За резервниот фонд	
25	Вкупно за пренос во фондовите (22 до 24)	
26	За пренос во наредната година	
27	За уплата во буџетот	
28	Вкупно распоредено (21+25+26+27)	

Образец ЗСБ-III

Социјалистичка Република _____ Автономна Покраина _____

Околија _____ Општина _____

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРЕСМЕТКИТЕ НА ОСТВАРЕНИТЕ И ПОТРОШЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ОСТВАРЕНИТЕ И ПОТРОШЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОВИТЕ

Реден број	О П И С	Основни средства односно потрошено од средствата:			
		за посебни намени	на фондот на опремата	на фондот на заедницата потрошувачка	на резервниот фонд
		3	4	5	6
1	2				
I. Средства					
1	Средства пренесени од претходната година				
2	Средства од буџетот				
3	Средства од приходите на органите на управата остварени со сопствена дејност				
4	Пренос од фондот на друг орган на управата заради здружување на средствата				
5	Наплатени отплати по кредитите дадени од фондот				
6	Други средства (од други извори)				
	Вкупно средства (1 до 6)				
II. Потрошок на средствата					
8	Лични расходи со придонесите				
9	Материјални расходи				
10	Плаќање услуги на здравствени установи за социјално неосигурени лица				
11	Социјални помошти				
12	Помош на жртвите на фашистичкиот терор				
13	Помош на семејствата чии хранители се на задолжителна воена служба				
14	Предвојничка обука				
15	Стипендии				
16	Разни расходи за потребите на членовите на работната заедница				
17	Инвестициони вложувања				
18	Интервенции во стопанството				
19	Пренос во фондот на друг орган на управата заради здружување на средствата				
20	Орочени средства во текот на годината				
21	Кредити дадени од фондот во текот на годината				
22	Друг потрошок				
23	Вкупно потрошокот на средствата (8 до 22)				
24	Непотрошени парични средства (7 минус 23)				
25	Пренесени средства според завршната сметка за текуштата година	xx			
26	Вкупно расположивите средства (24+25)				
	од тоа:				
27	За пренос во наредната година				
28	За пренос во буџетот			xx	xx

Образец ЗСБ-IV

Социјалистичка Република _____ Автономна Покраина _____

Околија _____ Општина _____

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА И ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА НА 31 ДЕКЕМВРИ

Реден број	О П И С	И з н о с						Вкупно
		на недвижностите	на средствата на опремата	на средствата на заслничката потрошувачка	на средствата на постојаната резерва	текушти средства		
						на редовната дејност	на посебната намена	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

А. Средства

- 1 Недвижности и предмети
- 2 Материјал и ситен инвентар
- 3 Парични средства — вкупно

Од тоа:

1) на сметката:

- а) жиро-сметка на редовната дејност
- б) жиро-сметка на посебните намени
- в) жиро-сметка на недвижностите
- г) жиро-сметка на опремата
- д) издвоени средства и депозити
- ф) _____
- е) _____

2) благајна, валути, чекови, девизи и друго

4 Побарувања _____

Вкупно (1 до 4)

Б. Извори на средствата

6 Обврски — вкупно

Од тоа:

- а) кредити
- б) други обврски

7 Извори на сопствените средства — вкупно (5 минус 6)

Од тоа:

- а) недвижности
- б) фонд на опремата
- в) фонд на засничката потрошувачка
- г) резервен фонд
- д) други извори

xx	xx	xx	xx	xx	xx
xx		xx	xx	xx	xx
xx	xx		xx	xx	xx
xx	xx	xx		xx	xx
xx	xx	xx	xx		

Образец ЗСБ-IV/1

Социјалистичка Република _____ Автономна Покраина _____
 Околија _____ Општина _____

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА НЕПОДМИРЕНИТЕ ОБВРСКИ НА 31 ДЕКЕМВРИ

Реден број	О П И С	Износ на обврските од средствата					
		за редовна- та дејност	за посебните намени	на фондот на опремата	на фондот на заедничката потрошувачка	на резервни- от фонд	на другите обврски на товар на буџетот
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обврски спрема здравствените установи						
2	Обврски по инвестиции од поранешните години (освен обврските по набавките на предмети на опремата и предмети на заедничката потрошувачка)						
3	Обврски по инвестициите во текуштата година (освен обврските по набавките на предмети на опремата и предмети на заедничката потрошувачка)						
4	Неисплатени анuitети етасани во поранешните години и во текуштата година						
5	Вкупно обврските за инвестиции (2+3+4)						
6	Обврски спрема установите и општествено-политичките организации						
7	Обврски спрема банката и фондовите по привремени позајмици						
8	Обврски по набавките на предмети на опремата и предмети на заедничката потрошувачка						
9	Обврски за материјални расходи						
10	Обврски за лични расходи						
11	Друго						
12	Вкупно неподмирените обврски (1+5 до 11)						

Образец ЗСБ-V

Социјалистичка Република _____ Автономна Покраина _____
 Околија _____ Општина _____

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА БРОЈОТ НА ЗАПОСЛЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ИСПЛАТЕНИТЕ И ПРЕСМЕТАНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ

ЗАПОСЛЕНИ РАБОТНИЦИ	Број месеци — работници	Исплатени аконтации на нето личните доходи во текот на годината	Остварени а неисплатени нето лични доходи според завршната сметка за односната година	Вкупно (3 + 4)	Нето лични доходи за работа подолга од полното работно време и награди	Вкупни нето лични доходи (5 + 6)	Просечен месечен износ на нето личните доходи по еден работник		Број запослени работници	
							Според личните доходи од колоната 5 (5 : 2)	Според личните доходи од колоната 7 (7 : 2)	1 јануари	31 декември
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I. Функционери

Функционери

II. Работници според стручната подготовка

1. Висока стручна подготовка
2. Виша стручна подготовка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Средна стручна подготовка										
4. Нижа стручна подготовка										
Вкупно II										
III. Други работници										
Други работници										
IV. Вкупно (I + II + III)										
V. Пресметани придонеси на личните доходи										
VI. Вкупно (IV + V)										

Образец ЗЗБ-VI

Социјалистичка Република _____ Автономна Покраина _____
 Околија _____ Општина _____

ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Реден број	О П И С	И з н о с
1	2	3
I. Средства		
1	Средства пренесени од претходната година	
2	Издвојувања од приходите на буџетот по одлука на собранието на општествено-политичката заедница	
3	Вратени позајмици од поранешните години	
4	Позајмици од резервниот фонд на друга општествено-политичка заедница	
5	Пренесени средства според завршната сметка на буџетот	
6	Вкупно средствата (1 до 5)	
II. Употреба на средствата		
7	За подмирување на расходите настанати како последица на вонредни околности	
8	Невратен износ на одобрените краткорочни позајмици на буџетот и фондовите во текуштата година поради нерамномерно притекување на приходите	
9	Позајмици дадени во текуштата година на друга општествено-политичка заедница што не се вратени до крајот на таа година	
10	Санација на установи на општествените служби	
11	Кредити дадени за санација на стопански организации во текуштата година, а кои не се вратени до крајот на таа година	
12	За покрите на дефицитот на буџетот	
13	Исплати по дадените гаранции	
14	Други расходи	
15	Вкупно употребата на средствата (7 до 14)	
16	Слободни средства на крајот на годината (6 минус 15)	

Образец ЗСБ-VII

Социјалистичка Република _____

Автономна Покраина _____ Околија _____ Општина _____

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ПО КРЕДИТИТЕ, ЗАЕМИТЕ И ДАДЕНИТЕ ГАРАНЦИИ НА 31 ДЕКЕМВРИ

Реден број	О П И С	Година во која е создадена обврската	Рок за конечна отплата	Номинален износ на обврската	Годишен износ на анuitетите	Износ на платените анuitети до 31 декември		Состојба на долгот на 31 декември (5 минус 7)
						отплата на долгот	камата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Обврски по кредитите								
1	За инвестиции во здравствената дејност							
2	За инвестиции во дејноста на социјалната заштита							
3								
4								
5	Вкупно I	xx	xx					
II. Обврски по заемите								
6	За инвестиции во дејноста образование и воспитување							
7	За инвестиции во дејноста на фискалтурата							
8	Вкупно II	xx	xx					
III. Обврски по гаранциите								
a)	Вкупен износ на дадените гаранции	xx	xx		xx	xx	xx	xx
b)	Гаранции што ги отплатува општествено-политичката заедница							
9	За санациони кредити							
10	За вложувања во основни и трајни обртни средства на работните организации							
11								
12								
	Вкупно III б	xx	xx					
	ВКУПНО I+II+IIIб	xx	xx					

6.

Врз основа на членот 72, во врска со членот 52 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА БРОЈОТ 305/67 НА ВЕСНИКОТ „CORRIERE DELLA SERA“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на дневниот весник „Corriere della sera“, бр. 305 од 27 декември 1967 година, кој излегува во Милано, Италија.

Б-3 бр. 68-44/12
30 декември 1967 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Радован Стијачиќ, с. р.

7.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЕЧКИ НА НАФТА**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Печки на нафта, со испарувачки пламеник. Конструкција, услови на квалитетот и испитување — — — JUS M.R4.101

Методи за испитување на производи од нафта. Определување димен број при согорување на нафта за домаќинства — — — — — JUS B.H8.270

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение објавени се во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение задолжителни се и влегуваат во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 14-9608/1
22 декември 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

8

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГУМЕНИ ЧЕПОВИ ЗА ШИШИЊА ЗА КОНЗЕРВИРАЊЕ НА КРВ, КРВНИ ДЕРИВАТИ, ИНФУЗИОНИ РАСТВОРИ И ВОДА ЗА ИНЈЕКЦИИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Гумени чепови за шишиња за конзервирање на крв, крвни деривати, инфузиони раствори и вода за инјекции — — — — — JUS G.F1.050

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 мај 1968 година

Бр. 19-9589/1
25 декември 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

9.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВЕДРА ШТО СЕ КОРИСТАТ ВО ОБЛАСТА НА РУДАРСТВОТО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Руднички извоз:
— Ведра за извоз на јаловина и превоз на луѓе — — — — — JUS M.J9.250
— Ведра за бетон и малтер — — — — — JUS M.J9.251

— Ведра за материјал — — — JUS M.J9.252
— Технички услови за носечките елементи на ведрата — — — JUS M.J9.340

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 03-9606/1
22 декември 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

10.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БАРИТ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Барит:
Класификација и технички услови — — — — — JUS B.F2.050
Методи за испитување — — — JUS B.F8.030

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 03-9607/1
22 декември 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

11.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Геомеханички испитувања:
Земање мостри — — — — — JUS U.B1.010
Определување влажноста на почвата — — — — — JUS U.B1.012
Определување специфичната тежина на почвата — — — — — JUS U.B1.014
Определување волуменската тежина на почвата — — — — — JUS U.B1.016

Определување на гранулометри-	
скиот состав — — — — —	JUS U.B1.018
Подови од леан асфалт. Технички	
услови за изработка — — — — —	JUS U. 3.030
Малтер за сидање — — — — —	JUS U.M2.010
Малтер за малтерисување — — — — —	JUS U.M2.012
Малтери за сидање и малтерисување.	
Методи за испитување — — — — —	JUS U.M8.002

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 18-9612/1
22 декември 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

12.

Врз основа на членот 4 став 1 членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Плетени производи за облекување:	
Плетени бенкици за деца до 1 година. Големина и квалитет на изработка — — — — —	JUS F.D5.050
Плетени капици за деца до 1 година. Големина и квалитет на изработка — — — — —	JUS F.D5.051
Плетени џемпери за деца до 1 година. Големина и квалитет на изработка — — — — —	JUS F.D5.052
Плетени панталони со стапала, за деца до 1 година. Големина и квалитет на изработката — — — — —	JUS F.D5.053
Плетено облекло за деца до 1 година. Големина и квалитет на изработка — — — — —	JUS F.D5.054

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1968 година

4. Југословенскиот стандард:
Плетени производи за облекување.
Трикотажна облека за деца до две години. Димензии според видовите и големините — — — — — JUS F.D5.020
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/59) престанува да важи.

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова решение престанува да важи на 1 април 1968 година.

Бр. 10-9609/1
22 декември 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

13.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СТАКЛЕНА АМБАЛАЖА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Стаклени шишиња. Шише за пренесување мостри на течни производи од нафта (од називна зафатнина 1 литар) — — — — — JUS B.E6.040

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 08-9611/1
22 декември 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

14.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГУМЕНИТЕ ДЕЛОВИ НА ОПРЕМАТА ЗА ТРАНСФУЗИЈА НА ЧОВЕЧКА КРВ, ДЕРИВАТИ НА КРВ И ИНТРАВЕНОЗНИ РАСТВОРИ

1. Решението за југословенскиот стандард за гумените делови на опремата за трансфузија на човечка крв, деривати на крв и интравенозни раствори („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/60) престанува да важи.

2. Ова решение влегува во сила на 1 мај 1968 година.

Бр. 19-9589/1
25 декември 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

15.

Врз основа на членот 61 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67 и 54/67), во спогодба со гувернерот на Народната банка на Југославија и во согласност со сојузниот секретар за финансии, генералниот директор на Службата на општественото книговодство пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБАТА НА НАЛОЗИТЕ
ЗА ПРЕНОС И НАЛОЗИТЕ ЗА ПРЕСМЕТКА КАЈ
КОМПЕНЗАЦИИ, АСИГНАЦИИ, ЦЕСИИ И ПРЕ-
ЗЕМАЊЕ НА ДОЛГ

1. Заради спроведување кај Службата на општественото книговодство на меѓусебните плаќања по пат на пребивање (компензација), упат до друго лице да му плати определен износ на трето лице (асигнација), отстапување на побарување (цесија) или преземање на долг, корисниците на општествени средства даваат налог за пресметка односно налог за пренос.

Налог за пресметка се дава кога подмирувањето на меѓусебни долгови и побарувања се врши во еднакви износи, при што состојбата на средствата на сметката на корисникот на општествени средства кај Службата на општественото книговодство не се менува.

Налог за пренос се дава кога при подмирувањето на меѓусебните долгови и побарувања треба да се пренесат средства од сметката на еден на сметката на друг корисник на општествени средства кај Службата на општественото книговодство.

2. Компензацијата се спроведува со давање налози за пресметка од страна на заинтересираните учесници.

Ако побарувањата односно долговите по кои се врши компензацијата не гласат на еднакви износи, учесниците во компензацијата можат да се спогодат за износот на разликата да останат во должничко-поверителен однос или оваа разлика да се подмири со налог за пренос.

Налозите за пресметка од ставот 1 на оваа точка ги даваат учесниците во компензацијата, со тоа што нив ги поднесува еден од учесниците во компензацијата што ќе биде со спогодбата определен, и тоа до организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која се води неговата жиро-сметка.

Ако компензацијата се врши помеѓу корисник на општествени средства и самостоен занаетчија кој има жиро-сметка кај деловна банка, налози за пресметка поднесува корисникот на општествени средства до организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која се води неговата жиро-сметка.

Налозите за пресметка Службата на општественото книговодство ги извршува без проверување дали корисниците на општествени средства имаат неизвршени обврски од членот 33в на Законот за книговодството на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65 и 1/68) и неизвршени налози за враќање позајмица на задолжителниот дел на резервниот фонд што е користен за исплатување на личните доходи согласно со членот 57 став 6 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/61, 30/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 56/65, 29/66, 1/67, 7/67 и 31/67).

3. Асигнацијата, цесијата и преземање на долг се спроведуваат со давање налог за пресметка и налог за пренос.

Корисникот на општествени средства-асигнант кој ќе се согласи по налог од друг корисник на општествени средства-асигнант да исплати за негова сметка определен износ на трет корисник на општествени средства-асигнатар, за ова плаќање и

дава на Службата на општественото книговодство налог за пренос.

Кон налогот за пренос корисникот на општествени средства-асигнант е должен да приложи налог за пресметка издаден од асигнантот, заради спроведување на асигнацијата на товар и во корист на неговата жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство.

Ако меѓусебно плаќање по пат на асигнација договорот повеќе од три корисници на општествени средства, сите корисници што учествуваат во оваа асигнација, освен асигнантот и асигнатарот, се должни да испостават налог за пресметка и да му го достават на асигнантот. Овие налози за пресметка асигнантот ги прилага кон својот налог за пренос и ги поднесува заради извршување на организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која се води неговата жиро-сметка.

Корисникот на општествени средства-асигнант од ст. 2 и 4 на оваа точка, ги поднесува, заедно со налозите на организационата единица на Службата на општественото книговодство спецификација на долговите и побарувањата што се подмируваат со таа асигнација.

4. Ако корисниците на општествени средства договориле отстапување на побарувања (цесија) или преземање на долг, пресметка помеѓу нив по тој основ се спроведува преку нивните сметки кај Службата на општественото книговодство со соодветен налог за пресметка односно со налог за пренос на начинот предвиден за спроведување асигнација во точката 3 на ова упатство.

5. Во случај на спроведување асигнација, цесија и преземање на долг Службата на општественото книговодство ќе врши претходно проверување на покриеноста на налогот за пренос, и ќе го врати како неизвршен налог — заедно со придружничките налози за пресметка, ако корисникот на општествени средства што го издал овој налог има неподмирени обврски од членот 33б на Законот за книговодството на стопанските организации или неизвршени налози за враќање позајмица на задолжителниот дел на резервниот фонд што е користен за исплатување на личните доходи согласно со членот 57 став 6 од Законот за средствата на стопанските организации.

Налозите за пресметка Службата на општественото книговодство ќе ги изврши и кога корисниците на општествени средства што ги издале имаат неизвршени обврски од ставот 1 на оваа точка, ако не постои пречката од ставот 1 на оваа точка за извршување на односниот налог за пренос.

6. Корисниците на општествени средства што извршиле компензација врз основа на судска одлука, должни се да поднесат налози за пресметка во смисла на точката 2 од ова упатство.

7. Налог за пресметка се дава на образецот бр. 47 — Налог за пресметка, кој е објавен во посебно издание на Службата на општественото книговодство и е составен дел од ова упатство, а налог за пренос се дава на образецот бр. 50 — Општ налог за пренос, кој е пропишан со Упатството за утврдувањето, печатењето и задолжителната употреба на образците во платниот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64) и е објавен во посебно издание на Службата на општественото книговодство.

8. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 1
5 јануари 1968 година
Белград

Генерален директор
на Службата на општественото
книговодство,
Радован Макиќ с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за највисоките износи на надоместоците за работите и услугите на Службата на општественото книговодство, објавен во македонското издание на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67, се поткрадна долу наведената грешка, та, врз основа на членот 250 став 3 од Деловникот на Сојузната скупштина, се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА РАБОТИТЕ И УСЛУГИТЕ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Во точката 7 наместо зборовите: „да им ги врати“ треба да стојат зборовите: „да им го врати“.

АС бр. 906
4 јануари 1968 година
Белград

Генерален секретар
на Сојузната скупштина,
Стјепан Фунарик, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НЕСОГЛАСНОСТА СО ЗАКОНОТ НА ОДРЕДБИТЕ НА ТОЧ. 7 И 10Г ОД УПАТСТВОТО НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ВОДОСТОПАНСТВО НА СР БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И ПЛАЌАЊЕТО НА ВОДНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 1966 ГОДИНА

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја законитоста на точ. 7 и 10Г од Упатството на Републичката комисија за водостопанство на СР Босна и Херцеговина за начинот на пресметувањето и плаќањето на водниот придонес за 1966 година („Службени лист СР БиХ“, бр. 8/66), врз основа на јавната расправа одржана на 5 декември 1967 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се утврдува дека одредбите на точ. 7 и 10Г од Упатството на Републичката комисија за водостопанство на СР Босна и Херцеговина за начинот на пресметувањето и плаќањето на водниот придонес за 1966 година, не беа во согласност со Основниот закон за водите.

Организациите чии права се повредени со поединечните акти со примената на точ. 7 и 10Г на наведеното упатство имаат право да бараат измена на тие акти врз основа на членот 32 од Законот за Уставниот суд на Југославија.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Службени лист СР БиХ“.

3. Причините поради кои Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука се следните:

Републичката комисија за водостопанство на СР Босна и Херцеговина, врз основа на овластувањето од членот 51 на републичкиот Закон за водите, го донесе Упатството за начинот на пресметувањето и плаќањето на водниот придонес за 1966 година. Со одредбите на точ. 7 и 10Г на тоа упатство беше пропишано дека работните организации што вршат експлоатација на јавните водоводи плаќаат воден придонес на товар на своите средства за водата што им ја испорачуваат на лицата кои не се обврзници на водниот придонес.

По повод предлогот на работничкиот совет на Комуналната работна организација „Водовод и канализација“ од Бања Лука, пред Уставниот суд се постави прашањето дали наведените одредби на Упатството се согласни со сојузниот закон, а посеб-

но со членот 69 став 1 и членот 1 став 1 од Основниот закон за водите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65).

Оценувајќи го ова прашање, Уставниот суд пред сè констатира дека според законот организациите и граѓанските правни лица и граѓаните се должни да плаќаат воден придонес само за употреба и искористување на вода за стопански и комунални цели (член 69 став 1 од Основниот закон за водите). Од тоа произлегува дека не постои обврска за плаќање на овој придонес кога е во прашање користење на вода за потребите на организации, граѓански правни лица и граѓани кои водата не ја користат за стопански цели. Овие факти укажуваат на незаконитост на одредбите според кои работните организации што вршат експлоатација на јавните водоводи се обврзуваат да плаќаат воден придонес за липата што не се должни да го плаќаат тој придонес. Секое друго становиште би довело до тоа да се воведува обврска за плаќање воден придонес и за случаи што не се со закон предвидени.

Обврската за плаќање воден придонес за работните организации што вршат експлоатација на јавните водоводи, утврдена во наведеното упатство, не може да се заснова ниту врз законската одредба спрема која тој придонес го плаќаат работните организации што вршат комунална дејност (член 71 став 1 од Основниот закон за водите). Од оваа законска одредба произлегува само обврската за плаќање на водниот придонес за употребата односно искористувањето на водата за комунални цели, но не и за употреба на водата од страна на граѓани, организации и граѓански правни лица, кои се ослободени од плаќање на водниот придонес.

Според изложеното, одредбите на точ. 7 и 10Г од Упатството на Републичката комисија за водостопанство на СР Босна и Херцеговина за начинот на пресметувањето и плаќањето на водниот придонес за 1966 година не беа согласни со Основниот закон за водите, па затоа Уставниот суд, врз основа на членот 55 став 2 од Законот за Уставниот суд на Југославија, ја утврди оваа несогласност и го определи правното дејство на својата одлука согласно со членот 32 на тој закон.

4. Оваа одлука е донесена на седницата на Уставниот суд на Југославија, одржана на 11 декември 1967 година.

У бр. 190/67

27 декември 1967 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 89 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ

Се разрешува Јован Крстев од должноста советник на генералниот директор на Сојузниот завод за стопанско планирање.

Б. бр. 213
20 декември 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 48 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65 и 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За помошник сојузен секретар во Сојузниот извршен совет се назначува Антек Махковец, шеф на кабинет на потпретседател во Сојузниот извршен совет

Б. бр. 199
22 ноември 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 48 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65 и 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За помошник сојузен секретар во Сојузниот извршен совет се назначува Кадир Алијагиќ, шеф на кабинет на потпретседател во Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 201
22 ноември 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 71 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО

За советник на сојузниот секретар за стопанство се назначува Горѓе Тодоровиќ, раководител на групата за условите на стопанисувањето во Сојузниот секретаријат за стопанство.

Б. бр. 207
20 декември 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 71 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО

За советник на сојузниот секретар за стопанство се назначува Милиќ Владимир, досегашен главен инспектор во укинатиот Сојузен сообраќаен инспекторат.

Б. бр. 208
20 декември 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО

За помошник сојузен секретар за стопанство се назначува Кузмановски Томе, досегашен помошник секретар во укинатиот Сојузен секретаријат за земјоделство и шумарство.

Б. бр. 209
20 декември 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 89 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ

За советник на генералниот директор на Сојузниот завод за стопанско планирање се назначува Петар Красуља, раководител на Секторот за анализи на општествено-економските движења во Сојузниот завод за стопанско планирање.

Б. бр. 212
20 декември 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 80 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

За помошник претседател на Сојузниот совет за здравство и социјална политика се назначува др Радомир Гериќ, досегашен главен сојузен санитарен инспектор на укинатиот Сојузен санитарен инспекторат.

Б. бр. 214
20 декември 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Согласно со членот 46 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/63) во врска со членот 32 од Законот за измени и дополненија на Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За помошник секретар за информации на Сојузниот извршен совет се назначува Енвер Хумо, начелник на одделение во Секретаријатот за информации на Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 215

20 декември 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шипљак, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

„Службени гласник Социјалистичке Републике Србије“ во бројот 15 од 12 април 1967 година објавува:

Одлука за давање согласност на Одлуката за измена и дополнение на Статутот на Заводот за социјални прашања во Белград во делот што се однесува на проширувањето дејноста на Заводот;

Решение за давање согласност на одредбите од Статутот за дејноста на Заводот за оспособување кадри за административни работи во Белград;

Решение за утврдување подрачјата и местата во кои постојат услови за развој на туризмот во СР Србија;

Објава на имињата на кандидатите за пратеници на Републичкиот собор на Собранието на СР Србија избрани во општинските собранија на 9 април 1967 година;

Исправка на Законот за архивската граѓа и архивската служба.

Во бројот 16 од 20 април 1967 година објавува:

Одлука за прогласување на Уставните амандмани;

Деловник на Собранието на Социјалистичка Република Србија (пречистен текст).

Во бројот 17 од 22 април 1967 година објавува:

Закон за рибарството;

Закон за водите;

Одлука за распишување дополнителни избори за пратеници на Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Србија во Изборната единица — Рума;

План на статистичките истражувања од посебен интерес за Републиката за 1967 година;

Решение за основање Комисија на Републичкиот извршен совет за водостопанство и за именување членови на Комисијата;

Решение за основање Комисија на Републичкиот извршен совет за туризам;

Решение за основање Стручна комисија за радиолошко-хемиско-биолошка заштита на Републичкиот штаб за цивилна заштита на СР Србија;

Решение за разрешување и именување членови на општинските изборни комисии за спроведување избори за одобрници на општинските собранија;

Решение за измена на Решението за именување членови на општинските изборни комисии за спроведување на изборите за пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Србија.

Во бројот 18 од 27 април 1967 година објавува:

Закон за републичките органи на управата и организациите што вршат работи од интерес за Републиката;

Закон за работата и правата на републичките пратеници и функционери на кои им престанала функцијата;

Закон за надоместоците на личните доходи и трошоците на републичките пратеници и функционери што ги избира или именува Републичко собрание;

Закон за правата на работниците на кои им престанува работата во органите на внатрешните работи;

Закон за повластите во патничкиот меѓуместен сообраќај за младина и деца;

Закон за намената и условите за користење на средствата за финансирање на изградба и опремање на училишни објекти;

Закон за измени и дополненија на Законот за расправање на имотните односи настанати со самовласно заземање земјиште во општествена сопственост;

Закон за измени и дополненија на Законот на Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности;

Закон за Заводот за проучавање на културниот развој;

Закон за измени и дополненија на Законот за Републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата;

Закон за садниот материјал;

Одлука за распределба на средствата за образование што ќе се остварат во 1967 година според одредбите на членот 34 од Законот за финансирање на образованието и воспитувањето и за заедниците на образованието — на покраинските и Републичката заедница на образованието;

Одлука за опремање на службата на внатрешните работи и за осигурување средства за набавка на опрема;

Одлука за основање Подвижен центар за врски на Републиката и за осигурување финансиски средства за набавка на опрема;

Уредба за распоред на преостанатите средства за отстранување на последиците од поплави во Социјалистичка Република Србија во 1965 година;

Правилник за начинот за користење на повластите за групни патувања на младина и деца и за начинот на пресметувањето надоместоците за искористените повластии.

Во бројот 19 од 3 мај 1967 година објавува:

Извештај за резултатот на изборите на пратеници за Стопанскиот собор на Собранието на СРС;

Извештај за резултатот на изборите на пратеници за Просветно-културниот собор на Собранието на СРС;

Извештај за резултатот на изборите на пратеници за Организационо-политичкиот собор на Собранието на СРС;

Извештај за резултатот на изборите на пратеници за Социјално-здравствениот собор на Собранието на СРС.

Во бројот 20 од 6 мај 1967 година објавува:

Закон за шумите;

Закон за патиштата;

Одлука на Уставниот суд на Србија со која се поништува точката 3 на членот 24 од Правилникот за средствата за работа и распределба на личните доходи во органите на управата на Собранието на општина Частина бр. 02-5492/1-66.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ службени лист Социјалистичке Републике Хрватске во бројот 15 од 13 април 1967 година објавуваат:

Закон за мерките за заштита на добиток од различни болести кај добитокот;

Одлука за основање Комисија за ситемот на финансирање на воспитувањето и образованието;

Одлука за одобрување Програмата за работа на Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности за 1967 година;

Одлука за потврдување на Завршната сметка на Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности за 1966 година;

Одлука за потврдување на Завршната сметка на Републичкиот фонд за социјалните установи за 1966 година;

Одлука за одобрување програмата за работа и за потврдување финансискиот план на Републичкиот фонд за социјалните установи за 1967 година;

Одлука за одобрување програмата на работите и за потврда на финансискиот план на Републичкиот фонд за патишта за 1967 година;

Одлука за потврдување Завршната сметка на Републичкиот фонд за патишта за 1966 година;

Одлука за одобрување програмата на работите и за потврда на финансискиот план на Републичкиот фонд за развој на стопански недоволно развистите краишта за 1967 година;

Одлука за потврда на Завршната сметка на Републичкиот фонд за развој на стопански недоволно развистите краишта за 1966 година;

Одлука за именување членови во советите на заводите за унапредување на основното образование;

Решение за именување директор на сектор во Републичкиот завод за планирање;

Решение за именување потсекретар во Републичкиот секретаријат за правосудство и општа управа;

Правилник за ловностопанските основи;

Правилник за катастарот на ловиштата;

Попис на кандидатите избрани во општинските собранија за Републичкиот собор на Соборот на СРХ.

СОДРЖИНА:

	Страна
1. Закон за измена и дополнување на Законот за книговодството на стопанските организации — — — — —	1
2. Основен закон за станбените задруги (Пречистен текст) — — — — —	1
3. Одлука за распишување дополнителни избори за Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина — — — — —	10
4. Правилник за водење евиденција за уживателите на инвалидски припадност според Законот за воените инвалиди од војните — — — — —	10
5. Упатство за измени и дополненија на Упатството за составување на завршната сметка на буџетите на општествено-политичките заедници — — — — —	14
6. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на бројот 305/67 на весникот „Corriere della sera“ — — — — —	25
7. Решение за југословенските стандарди за печки на нафта — — — — —	25
8. Решение за југословенскиот стандард за гумени чепови за шишиња за конзервирање на крв, крвни деривати, инфузии, раствори и вода за инјекции — — — — —	26
9. Решение за југословенските стандарди за ведрата што се користат во областа на рударството — — — — —	26
10. Решение за југословенските стандарди за барит — — — — —	26
11. Решение за југословенските стандарди од областа на градежништвото — — — — —	26
12. Решение за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија — — — — —	27
13. Решение за југословенскиот стандард за стаклена амбалажа — — — — —	27
14. Решение за престанок на важењето на Решението за југословенскиот стандард за гумени делови на опремата за трансфузија на човечка крв, деривати на крв и интравенозни раствори — — — — —	27
15. Упатство за начинот на употребата на наложите за пренос и наложите за пресметка кај компензации, асигнации, цесии и преземање на долг — — — — —	28
Одлука на Уставниот суд на Југославија за утврдување на несогласноста со законот на одредбите на точ. 7 и 10 од Упатството на Републичката комисија за водостопанство на СР Босна и Херцеговина за начинот на просметувањето и плаќањето на водниот придонес за 1966 година — — — — —	29
Исправка на Одлуката за највисоките износи на надоместоците за работите и услугите на Службата на општественото книговодство — — — — —	29

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226.

— Директор и одговорен уредник Љубодраг Ѓуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17